



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претилата и посебни изданија 101 13 602-32 за огласи 101 13 602-31.

Среда, 21 јули 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 32.

ГОД. XXI

Цена на овој број е 180.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 1.500.— дин а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта Фах 326 — Телефони: централа 50 931 50 932, 50 933 и 51 661. Служба за претилата 51 732 и Пропаганда служба 51 671

547.

Врз основа на членот 115 од Законот за измени и дополненија на Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 3 јули 1965 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за народната одбрана.

Пречистениот текст на Законот за народната одбрана го опфаќа Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/57 и 44/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64 и 14/65, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 353

3 јули 1965 година

Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузната скупштина,
Велко Зековиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА (пречистен текст)

ГЛАВА I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

За да се подготви и обезбеди народната одбрана, со овој закон се пропишуваат начинот и условите на организирањето и мобилизацијата на сите расположиви човечки и материјални сили на Југославија, правата, должностите и одговорностите на граѓаните и работните и други организации, и се определуваат органите што се грижат за подготвување, преземање и извршување на одлуките и мерките од интерес за народната одбрана.

Член 2

Секој југословенски државјанин, општествено-политичка заедница и работна или друга организација имаат право и должност да ја штитат и бранат независноста и територијалната целокупност на Југославија и за таа цел да ги извршуваат обврските и мерките во врска со народната одбрана определени со овој закон или со друг сојузен закон, како и со прописите донесени врз основа на тие закони.

Член 3

За потребите на народната одбрана можат да се користат определени средства на општествено-политичките заедници и работните и други организации, како и средства во сопственост на граѓани, на начинот и под условите што се определени со овој закон.

За да се обезбедат интересите на народната одбрана може привремено да се забрани располага-

њето со определени општествени средства од страна на општествено-политичките заедници и работните организации, на начинот и под условите што се определени со овој закон.

Член 4

Југославија може да се наоѓа во мирновремена состојба или во воена состојба.

Во мирновремена состојба се врши подготвување на човечките и материјалните сили за народна одбрана и се преземаат мерки за остварување на целосна готовност на земјата за одбрана односно за извршување на меѓународни обврски, а во случај на непосредна воена опасност се преземаат засилени мерки на приправност за одбрана на земјата и за евентуален премин во воена состојба.

Член 5

Премин од мирновремена состојба во воена состојба се врши во случај на вооружен напад на земјата или во случај на потреба од непосредно извршување определени обврски на Југославија предвидени со Повелбата на Обединетите нации или со други меѓународни договори склучени во согласност со таа повелба.

Воена состојба може да биде прогласена и во случај на непосредна воена опасност.

Воена состојба прогласува Сојузната скупштина, а ако Сојузната скупштина не е во можност да се состане — воена состојба прогласува Претседателот на Републиката.

Член 6

Сите државни органи, работни и други организации, како и граѓаните, се должни да ги чуваат како воена тајна сите известувања и податоци од воен карактер, што ќе ги дознаат при извршувањето на своите обврски определени со овој закон и со други прописи или што ќе ги дознаат на некој друг начин.

ГЛАВА II

ОРГАНИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 7

Со работите на народната одбрана раководат, во рамките на својата надлежност, Претседателот на Републиката, Сојузниот извршен совет, Советот за народна одбрана како и Државниот секретаријат за народна одбрана и други државни органи определени со овој закон.

Државните органи од ставот 1 на овој член ги вршат работите од својата надлежност врз основа и во рамките на Уставот, со закони и други прописи.

Член 8

Претседателот на Републиката:

- 1) ги утврдува основите на плановите и на подготвителните мерки за одбрана на земјата;
- 2) прогласува делумна или општа мобилизација;
- 3) наредува евакуација на дел од територијата на земјата;

4) врши и други работи во врска со народната одбрана што му се ставени во надлежност со Уставот и со закон.

Претседателот на Републиката му претседава на Советот за народна одбрана и раководи со неговите седници.

Во работите од ставот 1 на овој член Советот за народна одбрана е советодавен орган на Претседателот на Републиката.

Член 9

Сојузниот извршен совет се грижи за извршувањето на мерките во врска со народната одбрана и за работата на државните органи и работните и други организации во поглед на спроведувањето на тие мерки, и им издава упатства на органите на управата во врска со нивната работа и во извршувањето на заклучоците и насоките на Советот за народна одбрана.

Сојузниот извршен совет може да го овласти државниот секретар за народна одбрана да се грижи за извршувањето на одделни работи од ставот 1 на овој член.

Член 10

Советот за народна одбрана:

1) ги утврдува плановите за организирање и мобилизација на материјалните и човечките извори и сили на земјата за народна одбрана и ги определува мерките за тие цели;

2) ги определува насоките за ускладување на дејноста на управата со потребите на народната одбрана;

3) го утврдува предлогот на потребите на народната одбрана при составувањето на сојузниот општествен план и сојузниот буџет;

4) ги утврдува нартите на прописите од областа на народната одбрана;

5) врши и други работи во врска со народната одбрана што му се ставени во надлежност со Уставот, со закон и други прописи.

Член 11

Во вршењето на работите од својата надлежност Советот за народна одбрана донесува заклучоци и насоки.

Заклучоците и насоките на Советот за народна одбрана ги спроведуваат во границите на својот делокруг државните органи, работните и други организации. За спроведувањето на тие заклучоци и насоки се одговорни старешините на државните органи, а во работните и други организации — лицата кои според одредбите на статутот ја претставуваат организацијата.

Член 12

Членовите на Советот за народна одбрана, на предлог од Претседателот на Републиката, ги именува и ги разрешува Сојузниот собор на Сојузната скупштина.

Претседателот на Републиката е претседател на Советот за народна одбрана.

Член 13

За проучување на одделни прашања и за подготвување предлози, Советот за народна одбрана може да формира комисии од редот на стручњаци и други лица.

Со работата на комисија раководи член на Советот за народна одбрана што ќе го определи Советот.

Член 14

Советот за народна одбрана донесува прописи за својата внатрешна организација и за работењето.

Член 15

Државниот секретаријат за народна одбрана:

1) спроведува прописи и мерки во областа на народната одбрана чие извршување му е ставено во надлежност;

2) соработува со други државни органи на приготвување и разработка на планови за мобилизација

на човечките и материјалните сили на земјата, предлага донесување на тие планови и преземање на други мерки со цел за народна одбрана;

3) дава иницијатива за донесување закони и други прописи што се однесуваат на народната одбрана и соработува при нивната изработка;

4) врши и други работи во врска со народната одбрана што му се ставени во надлежност со Уставот, со закон и други прописи, како и со одлуки на Претседателот на Републиката.

Државниот секретаријат за народна одбрана ги врши стручните работи за Советот за народна одбрана, подготвува материјали за работата на Советот, се грижи за спроведување на заклучоци и насоки на Советот и врши други работи што ќе му ги довери Советот.

Државниот секретаријат за народна одбрана и надлежните воени органи имаат право во работите од областа на народната одбрана да општат непосредно со покраински, околиски односно општински органи на управата за народна одбрана кога е тоа потребно заради итно извршување на определена работа или заради прибавување податоци.

Државниот секретар за народна одбрана:

1) им издава на органите на управата во републиката задолжителни инструкции за спроведување на прописи што се однесуваат на народната одбрана и го врши правото на надзор над работата на тие органи, а во работите на воената обврска и воената мобилизација и на организацијата на територијалната одбрана им издава наредби и задолжителни инструкции на општинските органи на управата за народна одбрана;

2) го запира извршувањето на општи акти на органите на управата во републиката од областа на народната одбрана, што се во спротивност со сојузен закон или со други сојузни прописи донесени врз основа на закон.

Член 16

За извршување на определени работи од областа на народната одбрана во републиката и покраината се грижат собранието и извршниот совет на републиката односно на покраината.

За извршување на определени работи од областа на народната одбрана во општината и околицата се грижи собранието на општината односно на околицата.

Собранијата на општините и околиците им даваат помош на воените органи при вршењето на нивните задачи.

Член 17

Заради раководење со подготовките за одбрана на земјата и грижи за непосредно извршување на определени работи и мерки во областа на народната одбрана, собранијата на републиките, покраините, околиците и општините формираат совет за народна одбрана.

Советот за народна одбрана има претседател, определен број членови и секретар.

Претседател на советот за народна одбрана во републиката и покраината е претседателот на извршниот совет, а во околицата или општината — претседателот на околицкото односно општинското собрание.

Членовите на советот за народна одбрана ги именува републичкиот, покраинскиот, околицкиот, односно општинскиот собор од редовите на своите членови и други лица.

Во советот за народна одбрана влегуваат како членови и воени лица кои, на предлог од надлежните воени органи, ги именуваат соборите од ставот 4 на овој член.

Секретар на советот за народна одбрана е старешината на органот на управата за народна одбрана.

Член 18

Заклучоците и насоките на републичкиот, покраинскиот, околицкиот или општинскиот совет за народна одбрана ги спроведуваат, во границите на

својот делокруг, државните органи и работните и други организации.

Член 19

За непосредно вршење на управни и стручни работи во областа на народната одбрана, определени со овој закон и други прописи, како и за извршување на заклучоци и насоки на советот за народна одбрана, републиката, покраината, околицата и општината формираат свои органи на управата за народна одбрана.

Органите на управата за народна одбрана се и стручни органи на советот за народна одбрана во републиката, покраината, околицата и општината.

Републичките, покраинските, околските и општинските органи на управата за народна одбрана им даваат помош на другите органи и организации во работата на подготовките за одбрана на земјата и вршат инспекциски работи во врска со тие подготовки.

Општинските органи на управата за народна одбрана вршат и определени работи во врска со извршувањето на воена или материјална обврска и воена мобилизација, како и други работи што со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон им се ставени во надлежност.

Државниот секретар за народна одбрана може да упати воени лица на работа во органите на управата за народна одбрана, во спогодба со надлежниот орган на соодветната општествено-политичка заедница.

Член 20

За проучување на одделни прашања од областа на народната одбрана и за приготвување предлози по тие прашања, советот за народна одбрана може да формира комисији на стручњаци.

Членовите на комисија ги именува советот за народна одбрана.

Со работата на комисија раководи член на советот за народна одбрана што ќе го определи советот.

Член 21

Сојузниот извршен совет може по предлог од Советот за народна одбрана да формира и во составот на сојузните органи на управата, установите и определените работни организации воени делегации заради усогласување на работата на тие органи, установи и организации со потребите на народната одбрана.

Сојузниот извршен совет по прибавено мислење од републичкиот совет може да донесе одлука за формирање воена делегација во составот на републички и други органи на управата и во установите во републиката.

Г Л А В А III

ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВРСКА СО НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 22

Собранијата на општините и околиците и органите на државната управа се должни по прашањата што се од непосреден интерес за народната одбрана да ја усогласуваат својата работа со работата на надлежните воени органи.

Член 23

Инвестиционата изградба во областа на стопанството, сообраќајот, врсните, урбанизмот и во други области од значење за народната одбрана мора да биде усогласена со плановите за организација и користење на изворите и силите на земјата за нејзината одбрана.

Поблиски прописи за тоа донесува Сојузниот извршен совет.

Член 24

Органите на управувањето во работните организации што користат железнички и други превозни средства, пловни објекти, воздухоплови, моторни возила, како и железнички, лучки и аеро-

дромски постројки и објекти, се должни на тие средства, постројки и објекти да извршат определени приспособувања за потребите на народната одбрана.

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува и на сопствениците на моторни возила и пловни објекти.

Трошоците настанати поради извршено приспособување на средствата, постројките и објектите од ст. 1 и 2 на овој член за потребите на народната одбрана се исплатуваат од средствата на федерацијата.

Сојузниот извршен совет, на предлог од државниот секретар за народна одбрана, пропишува кои приспособувања на средства, постројки и објекти ќе се вршат за потребите на народната одбрана и начинот за исплатување на трошоците од ставот 3 на овој член.

Член 25

Сојузниот извршен совет може, по предлог од Советот за народна одбрана, да го пропише начинот и условите за создавање резервни капацитети за производство на определени производи за потребите на народната одбрана во воена состојба како и да определи одделни стопански претпријатија да обезбедат резервни капацитети за тие потреби. Со посебни сојузни прописи ќе се определат финансиски средства потребни за создавање на овие резервни капацитети.

Заради создавање на резервните капацитети од ставот 1 на овој член Сојузниот извршен совет може да пропише прометот со определени основни средства на стопански претпријатија да може да се врши само со претходна согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 26

Сојузниот извршен совет може, на предлог од државниот секретар за народна одбрана, покрај претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби, да обврзе и други претпријатија да произведуваат определени предмети за потребите на народната одбрана. Условите за производство и надоместокот за евентуални загуби што би настанале за претпријатието поради извршувањето на таа обврска се утврдуваат со договор помеѓу претпријатието и Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 27

Во воена состојба, а по потреба и во мирновремена состојба, на одделни поштенско-телеграфско-телефонски јазли можат да бидат организирани одделни воени поштенско-телеграфско-телефонски установи за потребите на народната одбрана.

Основање на воени поштенско-телеграфско-телефонски установи врши државниот секретар за народна одбрана.

Член 28

Во воена состојба можат, врз основа на прописи од Сојузниот извршен совет, одделни здравствени и ветеринарни установи да се стават под непосредна управа на определен сојузен орган на управата.

Член 29

Заради извршување на работите од интерес за народната одбрана цивилната геодетска и хидрометеоролошка служба ја усогласуваат својата работа со воената геодетска односно хидрометеоролошка служба.

Органите на цивилната геодетска и хидрометеоролошка служба се должни, по барање од државниот секретар за народна одбрана, да ги стават на располагање на воената геодетска односно хидрометеоролошка служба сите податоци од своите работи.

Во воена состојба цивилната геодетска и хидрометеоролошка служба се должни да извршуваат определени работи што ќе им ги определи државниот секретар за народна одбрана.

Аерофотограметриски и други снимања на определени подрачја на Југославија може да врши само воена геодетска служба. Кои подрачја се

тоа определува државниот секретар за народна одбрана.

Член 30

Снимање од воздух на југословенската територија може да се врши за потребите на премерот на земјиште односно за други потреби на стопанството или науката

Снимање од воздух за потребите на премерот на земјиште по фотограметриски метод врши Военогеографскиот институт или друга установа што за тоа ќе ја овласти Сојузниот извршен совет.

Снимање од воздух за други потреби на стопанството или науката врши Военогеографскиот институт или друг орган односно организација што за тоа ќе добие одобрение.

За снимање од воздух одобрение издава Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 31

Филмовите и плочите на кои е снимено од воздух земјиште за потребите на премерот по фотограметриски метод, можат да ги развиваат само Военогеографскиот институт, Заводот за фотограметрија во Белград или органот на управата надлежен за работите на геодетската служба. Кој од наведените органи односно организации ќе го врши развивањето на тие филмови и плочи определува Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 32

Државните органи и работните и други организации што користат фото-материјал добиен со снимање од воздух, се должни тој фото-материјал да го користат исклучиво за потребите заради кои е одобрено и извршено снимање од воздух и не смеат да го објавуваат

По исклучок, Државниот секретаријат за народна одбрана или органот што тој ќе го определи може да одобри фото-материјалот добиен со снимање од воздух да се објави за научни или други цели, ако тој фото-материјал не содржи податоци што се воена тајна.

Член 33

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за снимањето од воздух на југословенската територија.

Член 34

За да се обезбедат потребите на Југославија во воена состојба, се формираат општествени резерви на материјали потребни за народна одбрана

Начинот на формирањето, чувањето и користењето на општествените резерви се определува со посебен сојузен закон.

Член 35

Во комисијата за пропишување стандарди и типови на предмети што се произведуваат во земјата или се увезуваат, а кои се од значење за народната одбрана, влегува и стручно лице што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана.

Член 36

Во случај на воена состојба Сојузниот извршен совет може да пропише услови под кои ќе се врши увоз, извоз и промет на определени производи што се од значење за народната одбрана, а по потреба може да пропише и рационарање на тие производи.

Член 37

Органите на управата надлежни за работите на унапредувањето на сточарството, институтите и заводите за сточарство, ерелите и земјоделските стопанства и други установи што се занимават со одгледување добиток, се должни да се грижат за одгледување на определени типови и раси коњи и друг добиток од значење за народната одбрана.

Со посебни сојузни прописи се определуваат условите за одгледување коњи и друг добиток и се обезбедуваат финансиски средства за тоа.

Член 38

Сојузниот извршен совет, по предлог од Советот за народна одбрана, ќе ги определи органите на државната управа што ќе ја насочуваат и усогласуваат работата на научно-истражувачките установи што е од значење за народната одбрана.

Г Л А В А IV

ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ СПРЕМА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 39

Југословенски државјанин во поглед на народната одбрана ги има следните должности: извршување на воена обврска, учество во предвојничка обука, учество во службата на цивилната заштита и извршување на мерки наредени заради остварување задачи на цивилната заштита, извршување на работна обврска, извршување на материјална обврска, учество во територијалната одбрана и извршување на евакуација.

1. Воена обврска

а) Заеднички одредби

Член 40

Воената обврска на граѓаните е општа.

Воената обврска се состои од регрутна обврска, од должност за служење на воениот рок и за служење во резервниот состав на Југословенската народна армија.

Член 41

На воена обврска подлежат, под условите пропишани со овој закон, сите југословенски државјани што се способни за воена служба.

Жените не подлежат на регрутна обврска ниту имаат должност за служење на задолжителен воен рок. Жените како воени обврзници можат да бидат повикани за вршење на стручни, технички и помошни служби во Југословенската народна армија (член 77). Повикувањето се врши врз основа на одлука од Сојузниот извршен совет.

Член 42

Лице што подлежи на воена обврска, а што ќе биде повикано на служба во Југословенската народна армија, должно е да им се јави на определените органи во рокот што е означен во поединечниот односно општиот позив.

Ова лице е должно при заминувањето на воена служба да ги земе со себе предметите определени во поединечниот или општиот позив, а според прописите што ги донесува државниот секретар за народна одбрана.

Лице што не ќе се одзове на позив на воена служба одговора според одредбите од Кривичниот законик.

Член 43

Воен обврзник се разрешува од воена обврска:

- 1) кога ќе ги наполни годините на возраст определени со овој закон (член 77);
- 2) кога ќе биде огласен за неспособен за воена служба;
- 3) ако го изгуби југословенското државјанство.

Член 44

Лица што подлежат на воена обврска под услови определени со посебни прописи имаат право на превоз на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана со јавни сообраќајни средства.

Поблиски прописи за правото на превоз и за евентуалните надоместоци од ставот 1 на овој член во врска со патувањето донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 45

Државниот секретар за народна одбрана може да пропише одделни категории воени обврзници во време на воена состојба да се распоредат на работа во определени органи на државната управа и работни и други организации.

Вршењето на тие должности се смета како вршење на работна обврска во смисла на одредбите од овој закон.

Член 46

Раководителот односно друго одговорно лице во државен орган или во работна организација и друга организација, приватниот работодавец и старешината на домаќинство во кое се наоѓа воен обврзник кој го одбегнува вршењето на воена обврска, е должен да му го пријави тоа на надлежниот општински орган на управата за народна одбрана.

Член 47

Обврзникот-регрут и воениот обврзник одговара дисциплински според прописите за воената дисциплина и станува воено лице во смисла на одредбите од Кривичниот законик од стапувањето во воената единица (установа) или служба односно кога ќе се јави на собирното место што му е во општиот или во одделниот позив или во воениот распоред означено.

Воениот обврзник одговара дисциплински според прописите за воената дисциплина и дваесет и четири часа по отпуштањето од воената единица (установа) или служба, и тогаш престанува да биде воено лице во смисла на одредбите од Кривичниот законик.

б) Регрутна обврска**Член 48**

Регрутната обврска се состои во должноста на одзивање на општ или поединечен позив за регрутирање, во должноста на извршување прописи и наредувања на воените органи и општинските органи на управата за народна одбрана во врска со регрутирањето и во стапувањето на служење на воениот рок.

Регрутната обврска настанува со почетокот на годината во која југословенски државјанин напонува седумнаесет години возраст.

Регрутната обврска на југословенски државјани трае до стапувањето на служење на воениот рок, до напонувањето на определени години возраст (член 61) или до настапувањето на случајот од точ. 2 или 3 на членот 43 од овој закон.

Член 49

Со стапувањето на служење на воениот рок обврзникот-регрут станува војник (морнар).

По отслужувањето на воениот рок војникот станува воен обврзник (војник односно морнар-обврзник, резервен подофицер, резервен офицер или резервен воен службеник).

Член 50

За време на регрутната обврска југословенски државјанин може привремено да престојува во странство по одобрение од надлежниот општински орган на управата за народна одбрана, а постојано — по одобрение од надлежниот првостепен воен територијален орган.

Член 51

Југословенски државјанин што живее постојано во странство е должен во времето меѓу наполнетите седумнаесет и дваесет и седум години возраст да му се пријави на надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Југославија и да даде изјава дека во случај на мобилизација или војна ќе постапи според наредувањата на надлежните воени органи на Југославија.

Лице што ќе постапи според ставот 1 на овој член ќе дојде во Југославија пред наполнетите дваесет и седум години возраст на постојан престој, или на престој подолг од една година, ќе се повика на служење на воениот рок, ако е способно за воена

служба. Ако такво лице дојде во земјата на престој покус од една година, нема да се повика на служење на воениот рок.

Лице што по наполнетите дваесет и седум години возраст ќе дојде во земјата и тука постојано ќе се насели, нема да служи воен рок, туку ќе биде запишано во воената евиденција како воен обврзник.

За лице што не ќе постапи според одредбите од ставот 1 на овој член, ќе се смета дека ја одбегнува воената обврска и на него се применуваат одредбите од членот 61 на овој закон.

Член 52

За лицата што подлежат на регрутна обврска се води посебна евиденција (регрутна евиденција), што ја води општинскиот орган на управата за народна одбрана.

Во регрутната евиденција се запишуваат сите машки лица, југословенски државјани, кои во односната година напонуваат седумнаесет години возраст.

Член 53

Регрутирањето се врши врз основа на податоците од регрутната евиденција, а по општ позив за регрутирање што го издава општинскиот орган на управата за народна одбрана.

Организирањето на регрутирањето и техничките работи во врска со регрутирањето ги врши општинскиот орган на управата за народна одбрана.

Со регрутирањето се утврдува способноста на обврзниците за служба во Југословенската народна армија и им се определува траењето на воениот рок и родот односно службата во која ќе го служат воениот рок.

Член 54

Регрутирањето го врши регрутна комисија врз основа на резултатот од регрутниот преглед.

Регрутните комисии ги формира командантот на армиската област по правило при првостепените воени територијални органи.

Регрутната комисија ја сочинуваат определени воени и граѓански лица. Од воените лица еден член на комисијата мора да биде лекар. Од граѓанските лица во комисијата задолжително влегува еден претставник на општинското собрание. Претседателот на комисијата мора да биде воено лице.

Поблиски прописи за формирањето и работата на регрутни комисии при дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија донесува државниот секретар за народна одбрана во согласност со државниот секретар за надворешни работи.

Член 55

Регрутниот преглед на обврзникот-регрут се врши по правило во годината во која таков обврзник напонува осумнаесет години возраст.

За случај на непосредна воена опасност и воена состојба Претседателот на Републиката може да нареди на регрутен преглед во една година да се подложат и оние обврзници-регрути кои во таа година напонуваат седумнаесет години возраст.

Член 56

Врз основа на прегледот на обврзникот-регрут оценката на регрутната комисија може да биде: „способен за воена служба“, „ограничено способен“, „привремено неспособен за воена служба“ и „неспособен за воена служба“.

На обврзникот-регрут способен или ограничено способен за воена служба регрутната комисија му го определува родот односно службата во која ќе го служи воениот рок и му го соопштува траењето на воениот рок.

На обврзникот-регрут способен за воена служба што завршил најмалку средно или нему рамно училиште комисијата може да му определи воениот рок да го служи во некоја од школите за резервни офицери. По исклучок, комисијата по упатство од државниот секретар за народна одбрана може да определи служење на воениот рок во школите за резервни офицери и на оние обврзници-регрути

кои немаат завршено средно или на него рамно училиште.

Регрутната комисија му го соопштува своето решение на обврзникот-регрут веднаш.

Член 57

Обврзници-регрути за кои на регрутниот преглед е утврдено дека се привремено неспособни за воена служба подлежат на регрутен преглед секоја наредна година додека не наполнат дваесет и седум години возраст, освен ако пред тоа не бидат оценети дека се способни или ограничено способни за воена служба.

При прегледот во годината во која таков обврзник пополнува дваесет и седум години возраст може да биде оценет само како способен или ограничено способен за воена служба или како неспособен за воена служба.

Член 58

Обврзникот-регрут е должен во рок од осум дена од настаната промена да му ја пријави на општинскиот орган на управата за народна одбрана при кој е воведен во регрутната евиденција промената на своето родено или семејно име, на занимањето, живеалиштето или станот, како и промената на престојувалиштето подолга од триесет дена.

Член на семејството на обврзникот-регрут со кој тој живеел во заедничко домаќинство е должен во рок од петнаесет дена од настаната промена да му ја пријави на општинскиот орган на управата за народна одбрана при кој обврзникот-регрут е воведен во регрутната евиденција смртта на обврзникот-регрут или неговото исчезнување или упатување на издржување казна лишување од слобода во траење подолго од триесет дена.

Ако обврзникот-регрут живее одвоено од своето семејство, пријавувањето во смисла на ставот 1 од овој член се должни да го сторат службеникот во државен орган и работна организација што ја води евиденцијата на запослените лица односно работодавецот при кој обврзникот-регрут е запослен.

Член 59

Лице оценето како неспособно за воена служба подлежи до наполнетите педесет и пет години на поврмени ревизиони прегледи што ги наредува државниот секретар за народна одбрана.

Лице што на ревизионен преглед ќе биде оценето дека е способно или ограничено способно за воена служба се упатува на отслужување на воениот рок, ако е помладо од дваесет и седум години возраст а ако е постаро се запишува во воена евиденција како воен обврзник.

в) Воен рок

Член 60

Обврзниците-регрути што се огласени за способни или ограничено способни за воена служба се упатуваат на служење на воениот рок во годината во текот на која пополнуваат деветнаесет години возраст. Денот на стапувањето на служење на воениот рок го определува државниот секретар за народна одбрана.

Државниот секретар за народна одбрана може по потреба да нареди еден дел од годиштето на обврзниците-регрути да се упати на служење на воениот рок по истекот на годината во која пополнуваат деветнаесет години возраст, или подоцна, но во секој случај најдоцна до крајот на годината во која пополнуваат дваесет и седум години возраст.

Во случај на непосредна воена опасност и воена состојба Претседателот на Републиката може да нареди на служба во Југословенската народна армија да се упатат и обврзниците-регрути кои во текот на таа година пополнуваат осумнаесет години возраст.

Член 61

Обврската за стапување на служење на воениот рок трае до крајот на годината во која обврзникот-

регрут пополнува дваесет и седум години возраст.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, на редовните студенти на факултети, виши училишта и други училишта рамни на факултети, чие редовно школување трае десет семестри или повеќе, обврската за стапување на служење на воениот рок трае до крајот на годината во која обврзникот-регрут пополнува дваесет и осум години возраст.

Воен обврзник за кој ќе се утврди дека не бил упатен на служење на воениот рок до наполнетите дваесет и седум години возраст затоа што ја одбегнувал воената обврска, може да биде упатен на отслужување на воениот рок до наполнетите четириесет години возраст. Решение за тоа донесува општинскиот орган на управата за народна одбрана.

Член 62

Југословенски државјанин кој наполнил осумнаесет години возраст и е огласен како способен за воена служба може во мирновремена состојба по свое барање да биде примен на служење на воениот рок и пред да биде повикан. За примањето на доброволно служење на воениот рок на лица што постојано живеат во странство решава државниот секретар за народна одбрана.

Во случај на непосредна воена опасност и воена состојба можат да се примат на служба во Југословенската народна армија како доброволци лица со наполнети седумнаесет години возраст.

Член 63

Служењето на воениот рок во Југословенската народна армија трае осумнаесет месеци, освен во воената морнарица, во која служењето на воениот рок трае две години.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член, служењето на воениот рок трае една година:

1) за лица што со успех ќе ја завршат школата за резервни офицери;

2) за лица со завршен прв степен на настава односно со положени испити предвидени за првите две години на факултет, висока школа или уметничка академија и за лица со завршена виша или висока школа, уметничка академија или факултет;

3) за лица што се единствени хранители на семејството

Член 64

Како единствен хранител на семејството, во смисла на овој закон, се смета обврзникот-регрут односно војник ако во семејството чиј член е тој нема ниеден друг член способен за стопанисување, ако семејството се издржува од неговата заработка или други приходи и ако данокот односно приходот на семејството не го надминува износот што ќе го утврди Сојузниот извршен совет.

Како членови на семејството од ставот 1 на овој член се сметаат: брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, посвоени, пасиноци) родителите (таткото, мајката, очувот, маштеата) и посвоителот, делото и бабата, праделото и прабабата, браќата и сестрите на обврзникот-регрут односно војник, ако живеел тој со нив во заедничко домаќинство до повикувањето на служење на воениот рок.

Посвоителот и посвоените деца се сметаат како членови на семејството на обврзникот-регрут односно војник ако е посвојувањето извршено барем на три години пред повикувањето на обврзникот-регрут на служење на воениот рок.

Промените настанати со раскинување на заедничкото домаќинство или со отуѓување на имотот се земаат предвид само во случај ако се извршени барем на три години пред повикувањето на обврзникот-регрут на служење на воениот рок.

Како неспособни за стопанисување се сметаат членовите на семејството што во времето кога обврзникот-регрут е повикан на служење на воениот рок односно во времето додека војникот се наоѓа на служење на воениот рок:

1) не наполниле 18 години возраст, а и оние што наполниле 18 години но се на школување, и тоа: до наполнетата 23 година возраст ако се на редовно школување во средно училиште, а до наполнетата 27 односно 28 година возраст ако се школуваат на факултет или на друга висока или виша школа;

2) машките членови на семејството постари од 60 години, а женските постари од 55 години, а и помлади — ако од страна на воена лекарска комисија се огласени за постојано неспособни за стопанисување

Одредбата од ставот 5 точка 1 на овој член не се однесува на брачниот другар на обврзникот-регрут односно војник.

Член 65

Од обврската за служење на воениот рок во Југословенската народна армија се ослободуваат:

- 1) лица неспособни за воена служба;
- 2) лица привремено неспособни за воена служба кои до наполнетите дваесет и седум години возраст не ќе станат способни за таа служба;
- 3) лица што ќе се здобијат со југословенско државјанство со натурализација или врз основа на меѓународни договори, ако во земјата чии државјани биле го отслужиле воениот рок, односно ако наполниле дваесет и седум години возраст.

Член 66

Служењето на воениот рок се одлага по барање од обврзникот-регрут и тоа:

1) на редовните ученици на стручни училишта со практична настава, како и на средини и на нив рамни училишта — до завршетокот на школувањето, а најдоцна до наполнетите дваесет и три години возраст;

2) на редовни студенти на факултети и на виши школи и на други школи рамни на факултети — до завршетокот на школувањето, а најдоцна до наполнетите дваесет и седум години возраст односно до наполнетите дваесет и осум години возраст ако редовното школување трае десет семестри или повеќе;

3) на единствен хранител на семејството — за времето додека е единствен хранител, а најдоцна до наполнетите дваесет и седум години возраст;

4) на обврзникот-регрут во чие домаќинство покрај него има само уште еден член на домаќинството способен за стопанисување, а кој веќе се наоѓа на служење на воениот рок во иста година — за времето додека тој член на домаќинството не го отслужи воениот рок, а најдоцна до наполнетите дваесет и седум години возраст;

5) на половината односно на поголемиот дел од обврзниците-регрути (ако е нивниот број непарен) што се членови на едно домаќинство, ако двајца или повеќе членови од тоа домаќинство се упатуваат на служење на воениот рок во иста година — за времето додека другата половина од членовите на тоа домаќинство не го отслужи воениот рок или не биде поради други причини отпуштена од Југословенската народна армија, а најдоцна до наполнетите дваесет и седум години возраст

Служењето на воениот рок може да му се одложи за една година и на обврзникот-регрут чие семејство поради елементарни непогоди имотно толку настрадало што би било доведено во тешка положба ако би бил упатен тој обврзник во таа година на служење на воениот рок.

Член 67

Војник (морнар) што има завршено осумгодишно училиште или соодветна школска спрема, а кој во текот на служењето на воениот рок ќе покаже дека е способен да стане резервен офицер, а покрај тоа ги исполнува и условите што ќе ги пропише државниот секретар за народна одбрана, може да биде упатен во школа за резервни офицери.

Член 68

Служењето на воениот рок може да му биде прекинато:

1) на војник (морнар) чие семејство поради елементарни непогоди имотно толку настрадало што би било доведено во тешка положба ако тој војник (морнар) би бил задржан на служење на воениот рок, најмногу за една година;

2) на војник (морнар) кој во текот на служењето на воениот рок поради смрт или болест во семејството ќе стане единствен хранител на семејството, — за времето додека е единствен хранител на семејството, но најдолго до наполнетите дваесет и седум години возраст.

Член 69

Служењето на воениот рок му се прекинува:

1) на војник (морнар) кој во текот на служењето на воениот рок ќе стане привремено неспособен за воена служба;

2) на војник (морнар) кој во текот на служењето на воениот рок ќе биде осуден на казна лишување од слобода за кривично дело сторено во текот на служењето на воениот рок или на казна затвор над шест месеци за кривично дело сторено пред стапувањето на служење на воениот рок додека не ја издржи казната или додека не биде отпуштен на условен отпуст.

Ако војник (морнар) во случајот од точката 1 на ставот 1 на овој член повторно стане способен за воена служба пред наполнетите дваесет и седум години возраст, ќе се упати на дослужување на воениот рок, а војникот (морнарот) од точката 2 на ставот 1 на овој член по издржаната казна односно по отпуштањето на условен отпуст ќе го продолжи служењето на воениот рок.

По исклучок од точката 2 на ставот 1 на овој член, служењето на воениот рок нема да му се прекинува на војник (морнар) осуден на казна затвор до две години, или на малолетнички затвор до две години, или на казна строг затвор од една година за кривично дело сторено пред стапувањето на служење на воениот рок, на кој до завршетокот на служењето на воениот рок не му преестанува повеќе од шест месеци.

Член 70

Војник (морнар) кој во текот на служењето на воениот рок ќе стане неспособен за воена служба, се отпушта од Југословенската народна армија и се ослободува од натамошно служење на воениот рок.

Член 71

Времето што питомец на воена школа за подофицери, офицери и воени службеници ќе го помине во воени училишта се смета како служење на воениот рок.

На питомец што ќе го прекине школувањето не му се смета во служење на воениот рок времето што го поминал во воена школа пред исполнетите седумнаесет години возраст.

Член 72

Не се смета во служење на воениот рок:

1) времето што војник (морнар) ќе го помине на издржување на казна затвор или строг затвор поради кривично дело;

2) времето што војник (морнар) ќе го помине во самоволно оддалечување или бегство од Југословенската народна армија.

Времето поминато на служење на воениот рок во текот на условниот отпуст, се смета во служење на воениот рок.

Член 73

Лице осудено на казна лишување од слобода не се повикува на служење на воениот рок додека не ја издржи казната или не биде отпуштено на условен отпуст.

Лице осудено на казна лишување од слобода може во воена состојба да биде повикано на слу-

жба во Југословенската народна армија, ако му е одложено издржувањето на казната.

Лице кое од причините наведени во ставот 1 на овој член ќе биде спречено на време да го отслужи воениот рок, ќе се повика на служење односно дослужување на воениот рок штом ќе ја издржи казната, ако не е постаро од четириесет години.

г) Должност за служење во резервниот состав на Југословенската народна армија

Член 74

Воените обврзници што го отслужиле воениот рок се преведуваат во резервниот состав на Југословенската народна армија и добиваат воен распоред.

Како служење во резервниот состав на Југословенската народна армија се подразбира вршењето на воена служба и други должности предвидени со овој закон за времето од завршетокот на служењето на воениот рок на друг начин, до престанокот на воената обврска.

Евиденција за воените обврзници води општинскиот орган на управата за народна одбрана односно воениот орган што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана.

Член 75

По отслужувањето на воениот рок односно по регулирањето на обврската за служење на воениот рок на друг начин на воените обврзници им се издава лична воена исправа. Воените обврзници се должни да ја чуваат оваа исправа.

Личната воена исправа ја издава воената единица односно установата во која воениот обврзник го служел воениот рок. На оној воен обврзник што обврската за служење на воениот рок ја регулирал на друг начин, личната воена исправа му ја издава надлежниот првостепен воен територијален орган.

Во личната воена исправа се запишуваат определените податоци и воениот распоред кој му се соопштува на воениот обврзник.

Податоците за воениот распоред се сметаат како воена тајна.

Член 76

Воениот обврзник е должен и по отслужувањето на воениот рок да му се пријави најдоцна за осум дена по деаѓањето во живеалиштето на надлежниот општински орган на управата за народна одбрана.

При промената на живеалиштето воениот обврзник е должен да му се пријави на општинскиот орган на управата за народна одбрана.

Воениот обврзник е должен во рок од осум дена од настаневата промена да му ја пријави на општинскиот орган на управата за народна одбрана на чие подрачје има свое живеалиште, промената на своето родено или семејно име, на занимањето, живеалиштето или промената на престојувалиштето подолга од триесет дена, како и промената на другите податоци во врска со воената обврска што ќе ги пропише државниот секретар за народна одбрана.

Член 77

Должноста за служење во резервниот состав на Југословенската народна армија трае од завршетокот на служењето на воениот рок односно од регулирањето на обврската за служење на воениот рок на друг начин до крајот на годината во која воениот обврзник наполнува педесет и пет години возраст, а за резервниот офицер и резервниот воен службеник до крајот на годината во која наполнува шеесет години возраст.

Во смисла на одредбата од членот 41 став 2 на овој закон жените можат да бидат повикани на воена служба и тоа од почетокот на годината во која наполнуваат деветнаесет години возраст до крајот

на годината во која наполнуваат четириесет години возраст, а жените — резервни офицери и воени службеници до крајот на годината во која наполнуваат педесет години возраст. Нема да се повикуваат на воена служба жени чиј брачен другар е повикан на воена служба, вдовици, разведени и немажени жени, ако имаат дете помладо од петнаест години, како ниту жени чиј брачен другар не е повикан на воена служба, ако имаат дете помладо од десет години и трудни жени.

Во случај на непосредна воена опасност и во воена состојба Претседателот на Републиката може да нареди повикување на воена служба на жени од почетокот на годината во која наполнуваат осумнаесет години возраст, како и да го продолжи траењето на обврските за служење во резервниот состав на Југословенската народна армија за машките резервни офицери и резервните воени службеници над шеесет години возраст.

Член 78

Војниците (морнарите) — обврзници и резервните подофицери можат да бидат повикани на воена вежба и курсеви до наполнетите четириесет и пет години возраст, а резервните офицери и воени службеници до наполнетите педесет години.

Државниот секретар за народна одбрана може да пропише одделни категории воени обврзници со завршена школа за резервни офицери да можат да се задржат на двомесечна воена вежба непосредно по отслужувањето на воениот рок. Таквите воени обврзници не можат да бидат повикани на воена вежба во наредната година.

Воени вежби, како и курсеви што се сметаат како воена вежба, можат за време на траењето на воената обврска да изнесуваат, и тоа за војниците-обврзници, резервните подофицери и воените службеници до шест месеци, а за резервните офицери до дванаесет месеци. Една воена вежба или курс може да трае најдолго два месеца. Во една година воениот обврзник може да биде на вежба само еднаш.

По исклучок, Врховниот командант може да нареди да се повикаат на воена вежба и:

1) војниците (морнарите) — обврзници, резервните подофицери и резервните воени службеници што се постари од четириесет и пет години;

2) резервните офицери постари од педесет години;

3) воените обврзници што веќе извршиле воени вежби во траење од шест односно дванаесет месеци.

Исто така, Врховниот командант може по исклучок да нареди да се задржат на воена вежба обврзниците непосредно по отслужувањето на воениот рок; траењето на една воена вежба да се продолжи над два месеца, како и воените обврзници да се повикаат на воена вежба и по втор пат во иста година.

Воената стручна настава што ја организира Здружението на резервните офицери и подофицери им се признава на воените обврзници како извршување на воена вежба, под услови што ќе ги пропише државниот секретар за народна одбрана.

Член 79

На воен обврзник може на негово барање да му се одложи вршењето на воена вежба под условите што ќе ги пропише државниот секретар за народна одбрана.

Решението за одлагање на воената вежба го донесува општинскиот орган на управата за народна одбрана или воениот орган што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана.

Член 80

На воен обврзник на служба во резервниот состав на Југословенската народна армија што е во работен однос, не му престанува работниот однос додека е на воена служба ниту може да му се

откаже за тоа време. Ако бил откажан работниот однос пред заминавањето на воена служба, отказниот рок не тече за време на воената служба.

Времето што воениот обврзник по позив од воените органи и од општинските органи на управата за народна одбрана ќе го помине во редовно работно време на вршење работи во врска со воената обврска, се смета како време поминато на редовна работа.

На воен обврзник кој е во работен однос му припаѓа за време на воена вежба надоместок во височина на просечниот месечен личен доход за последните три месеци пред позивот за воена вежба, ако е тоа за него поповолно.

На воен обврзник што е пензионер или прима материјално обезбедување поради привремена неспособност или безработност му припаѓа пензија односно материјално обезбедување и за времето на вршењето на воената служба.

На воен обврзник кому што платата според чинот односно класата додека ја врши воената служба би му била поголема од надоместокот на личниот доход, пензијата или материјалното обезбедување, му припаѓа право на разликата од износот на платата според чинот односно класата.

На воен обврзник што е во работен однос му се исплатува на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана надоместокот на личниот доход односно разликата меѓу надоместокот на личниот доход.

Во поглед правата на припадност со лицата во работен однос се издначуваат лицата што примаат постојана награда како членови на претставнички тела.

На семејството чиј единствен хранител е повикан на служење на воениот рок или на друга служба, му припаѓа за времето на таа служба помош според прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет. Со тие прописи ќе се определи кои лица, покрај лицата од членот 63 на овој закон, се сметаат како единствени хранители на семејството.

д) Постапка

Член 81

Освен решенијата што ги донесува регрутната комисија, другите решенија во врска со регрутирањето и служењето на воениот рок, односно со вршењето на воената служба во резервниот состав на Југословенската народна армија ги донесуваат општинските органи на управата за народна одбрана или воените територијални органи што ќе ги определи државниот секретар за народна одбрана, а за војниците (морнарите) во врска со служењето на воениот рок решение донесува органот што ќе го определи државниот секретар за народна одбрана.

Ако обврзникот-регрут при регрутирањето бара да се одложи служењето на воениот рок и веднаш поднесе потребни докази за тоа, решение за одлагање донесува регрутната комисија.

Член 82

Обврзникот-регрут и воениот обврзник имаат право против првостепеното решение да изјават жалба во рок од петнаесет дена, и тоа против решението на регрутната комисија од денот на соопштувањето, а против решението на општинскиот орган на управата за народна одбрана од денот на доставувањето на решението. Жалбата му се предава на општинскиот орган на управата за народна одбрана што го донесол решението односно на органот при кој е формирана регрутната комисија. Жалбата не го задржува решението од извршување.

Решение по жалбата донесува надлежниот воен територијален орган. Второстепеното решение е конечно во управната постапка и против него може да се поведе управен спор.

Член 83

За поднесоците и прилозите, како и за решенијата и жалбите во врска со воената обврска не се плаќаат такси.

2. Предвојничка обука

Член 84

Во мирновремена состојба, на предвојничка обука подлежат машки лица почнувајќи од годината во која наполнуваат седумнаесет години возраст па до крајот на годината во која наполнуваат деветнаесет години. Обврската за предвојничка обука престанува со стапување на служење на воениот рок.

Со прописи на државниот секретар за народна одбрана може да се определи на предвојничка обука да подлежат и женски лица почнувајќи од годината во која наполнуваат дваесет години возраст.

По исклучок лицата на школување во средни, виши, високи и на нив рамни училишта подлежат на предвојничка обука без оглед на годините на возраста и полот, почнувајќи од втори клас гимназија или соодветен клас друго училиште, па до завршетокот на редовното школување, односно до упатувањето на служење на воениот рок, најдоцна до наполнувањето на дваесет и седум години возраст односно дваесет и осум години возраст ако редовното школување трае десет или повеќе семестри.

Член 85

Во воена состојба предвојничката обука за сите лица започнува со наполнетите шеснаесет години возраст, и трае до стапувањето на служба во Југословенската народна армија, а за лица кои не ќе стапат во Југословенската народна армија до времето определено во членот 84 на овој закон. За лицата на школување, во воена состојба предвојничката обука започнува од првиот клас гимназија или соодветен клас од друго училиште, без оглед на годините на возраста и полот.

Државниот секретар за народна одбрана може да определи и во случај на непосредна воена опасност предвојничката обука да започнува како што е определено во ставот 1 на овој член.

Член 86

На предвојничка обука не подлежат:

- 1) лица огласени за неспособни за воена служба;
- 2) лица неспособни за учествување во предвојничка обука;
- 3) лица осудени на казна затвор или строг затвор за времето додека се наоѓаат на издржување на казната.

Жени што имаат дете, како и трудни жени нема да се повикуваат на предвојничка обука.

Одредбите на точ. 1 и 2 од ставот 1 и на ставот 2 од овој член не се однесуваат на студентите на виши и високи школи.

Член 87

Лице што подлежи на предвојничка обука може да биде привремено ослободено поради болест која подолго трае.

Решение за ослободување донесува, по барање на заинтересираното лице, општинскиот орган на управата за народна одбрана.

Член 88

Предвојничката обука за машки обврзници може да се изведува и во посебни логори за предвојничка обука. Обуката во логори за предвојничка обука трае од петнаесет до дваесет дена годишно.

За лица на школување (член 84 став 3) предвојничката обука се изведува во рамките на школската настава како задолжителен предмет. Програмата на овој предмет за женски лица може да опфати само обука за помошни и технички служби, како и служба за цивилна заштита.

Член 89

За време на изведувањето на обуката во посебни логори, на обврзниците им припаѓа бесплатна исхрана и сместување на товар на буџетот на општината.

Член 90

Наставните планови и програми на предвојничката обука ги пропишува Државниот секретаријат за народна одбрана. Во овие планови и програми за женски лица може да биде предвидена обука само за помошни и технички служби како и за служба за цивилна заштита.

Државниот секретаријат за народна одбрана го обезбедува вооружувањето и друга воена опрема за изведување на предвојничката обука. Сите други материјални средства за изведување на предвојничката обука ги обезбедува општината.

Член 91

Државниот секретаријат за народна одбрана дава општи насоки за организацијата и изведувањето на предвојничката обука и врши општ надзор во тие работи.

Во средните, вишите и високите училишта во кои предвојничката обука е опфатена со наставниот план и програма, за спроведувањето на прописите што се однесуваат на предвојничката обука се грижат органите на управата надлежни за просветата. Во таа работа им помагаат соодветните органи на управата за народна одбрана и надлежните воени територијални органи.

За извршувањето на наставните планови и програми во предвојничката обука во училиштата се грижат органите на управувањето во училиштата.

Изведувањето на предвојничката обука за младина што не ги посетува редовно училиштата од ставот 1 на овој член го организира општинскиот орган на управата за народна одбрана. Предвојничка обука за териториите на повеќе општини може да организира околинскиот орган на управата за народна одбрана, во соработка со општинските органи на управата за народна одбрана. Во таа работа им помагаат всените територијални органи.

3. Цивилна заштита**Член 92**

На обврската за служење во цивилната заштита подлежат југословенските државјани од двата пола почнувајќи од наполнетите шеснаесет години возраст, ако се способни за таа служба.

На обврската за извршување мерките со цел за заштита од напад од воздух и од други непријателски дејства, за отстранување последиците од тие дејства, како и за заштита од елементарни непогоди и катастрофи и за отстранување нивните последици, подлежат сите граѓани, државни органи, работни и други организации. Тие мерки ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 93

На обврската за служење во цивилната заштита не подлежат:

- 1) лица на служба во постојаниот состав на Југословенската народна армија, припадници на Народната милиција и лица на служба во стражата на казнено-поправителните домови;
- 2) воени обврзници што имаат воен распоред за војна;
- 3) жени што имаат дете помладо од седум години како и трудни жени;
- 4) лица осудени на казна затвор или строг затвор, за време додека се наоѓаат на издржување на казната.

Член 94

Службата за цивилна заштита, како составен дел од цивилната одбрана, непосредно ја организира и ја раководи општинското собрание преку својот совет за народна одбрана и органот на управата за народна одбрана.

Општо раководење со службата за цивилна заштита и општ надзор над неа на територијата на Југославија врши Државниот секретаријат за народна одбрана.

Државниот секретар за народна одбрана ја координира работата на другите државни органи, работни и други организации кои според овој закон и прописите донесени врз основа на него, се должни да учествуваат во спроведувањето на мерките за цивилна заштита.

За координација на работата на органите, организациите и службите што учествуваат во извршувањето на мерките за цивилна заштита во мирот и војната, општествено-политичките заедници можат да формираат штабови за цивилна заштита.

Член 95

Општинските собранија се должни да обезбедат материјални средства за реализирање на плановите и мерките за цивилна заштита што ги пропишува Советот за народна одбрана.

Државните органи, работните и други организации како и сопствениците на приватни згради се должни да обезбедат со посебни прописи определени материјални средства за извршување на нивните задачи во врска со цивилната заштита. Државните органи, работните и други организации се должни при подигањето на нови објекти во нив или надвор од нив да изградат и засолништа од напад од воздух. Решенија за тоа донесува и пропишува технички услови општинскиот совет за народна одбрана според месните прилики, согласно со општите насоки на Советот за народна одбрана.

4. Работна обврска**Член 96**

Во воената состојба сите југословенски државјани подлежат на работна обврска, со цел за правилно извршување на задачите на државните органи, работните организации и јавните служби за време на војна, како и заради извршување на определени работи или работи важни за народната одбрана или за непосредни потреби на Југословенската народна армија.

Работната обврска се состоји во вршење на постојана служба во определен државен орган, работна организација или во привремено учествување во вршење на јавни работи во врска со народната одбрана.

Сојузниот извршен совет може да определи во случај на непосредна воена опасност лица или определени категории лица што подлежат на работна обврска да се повикаат на вршење определени должности односно работи во државни органи и работни организации или во јавни служби, како и за непосредни потреби на Југословенската народна армија.

Странски државјани можат да бидат повикани на извршување на работна обврска ако тоа не е противно на меѓународните договори и прописите на меѓународното право признаени од Југославија.

Член 97

На работна обврска не подлежат:

- 1) лица неспособни за работа;
- 2) лица што подлежат на служба во Југословенската народна армија;
- 3) лица што се наоѓаат на постојана служба во цивилна заштита или во територијална одбрана;
- 4) жени помлади од осумнаесет и постари од педесет и пет години возраст, како и трудни жени и оние што имаат дете помладо од седум години;
- 5) мажи помлади од шеснаесет и постари од шесет и пет години возраст.

Лицата од точката 2 на ставот 1 од овој член можат за времето додека не бидат повикани на служба во Југословенската народна армија да бидат распоредени на определена служба односно работа според прописите за работната обврска.

Член 98

Лицата што подлежат на работна обврска се распоредуваат на дејности односно на работи според своите стручни квалификации односно способности за работа.

Работната обврска се извршува по правило во местото на постојаното живеење на односното лице, а во случај на неопходна потреба и во друго место.

Жени можат да бидат упатени на вршење работна обврска надвор од местото на своето постојано живеење само ако се во прашање жени лекари, аптекари, ветеринари и други стручњаци.

Член 99

Лица повикани на извршување на работна обврска добиваат надоместок кој се регулира со прописи на Сојузниот извршен совет.

Лица повикани на привремено вршење јавни работи за воени потреби или за отстранување на последици од бомбардирање, можат да примаат награда за својата работа според посебни прописи што ги донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 100

Лица повикани на извршување на работна обврска не можат да дадат отказ ниту можат на друг начин да ја напуштат работата односно службата што им е определена.

Лица што подлежат на работна обврска, а кои при прогласувањето на воена состојба ќе бидат затечени вр работен или службенички однос во определени државни органи и работни организации остануваат на своите места како обврзници на работната обврска. И таквите лица може надлежниот орган да ги премести на друга работа.

Член 101

Спроведувањето на работната обврска на територијата на општината односно околицата го врши надлежниот општински односно околицки орган на управата според општите насоки од републичкиот извршен совет.

Член 102

Поблиски прописи за работната обврска потпишува државниот секретар за народна одбрана во согласност со сојузниот секретар за труд.

5. Материјална обврска

Член 103

Материјалната обврска се состои во дачноста на давање на овластените воени органи за потребите на народната одбрана материјални средства предвидени со закон.

Материјалните средства им се даваат на воените органи на користење или на располагање.

Давачот, доколку не е државен орган, има право на надоместок за дадените материјални средства.

Член 104

На материјална обврска подлежат југословенските државјани, работните и други организации и државните органи. На материјална обврска подлежат и странски државјани што живеат постојано на територијата на Југославија. На оваа обврска не подлежат странски дипломатски и конзуларни претставништва и претставништва на меѓународни организации, како ниту странски државјани на служба во тие претставништва, доколку се во прашање средства што служат за работа на тие претставништва, односно за лична употреба на нивните службеници — странски државјани.

Член 105

Должноста за давање материјални средства во следство на материјална обврска постои во воена состојба, а во мирновремена состојба само за потребите на вршење воени вежби. Обврзниците на материјалната обврска се должни во мирновремена состојба да ги вршат дејствата што се пропишани со цел на одржување и евиденција на материјалните средства.

Член 106

Под материјална обврска потпаѓаат:

- 1) јавачкиот, влечниот и товарниот добиток со јавачкиот, запрежниот и товарниот прибор;
- 2) превозните средства;
- 3) градежните средства;
- 4) човечката и добиточната храна, погонскиот материјал, огребот и другите потребни предмети што непосредно служат за воени потреби;
- 5) зградите и земјиштата за сместување на луѓе и премети и за други потреби на народната одбрана.

Член 107

Во јавачкиот, влечниот и товарниот добиток во смисла на овој закон спаѓаат коњи, маски, мулиња а по потреба и друг работен добиток.

Во превозните средства во смисла на овој закон спаѓаат:

- 1) запрежни во зила со приборот;
- 2) механички патни превозни средства: автомобили, камиони, автобуси, трактори, моторцикли, велосипеди, со приборот, резервните делови и погонскиот материјал;
- 3) пловни превозни средства од сите видови со приборот, резервните делови и погонскиот материјал како и пристанишни уреди;
- 4) воздухоплови од сите видови со приборот, со резервните делови и погонскиот материјал, како и аеродромски уреди.

Во градежните средства во смисла на овој закон спаѓаат градежни машини со приборот, резервните делови и погонскиот материјал.

Член 108

Општинските органи на управата за народна одбрана што ќе ги определи Државниот секретаријат за народна одбрана вршат во мирновремена состојба попис на јавачкиот, влечниот и товарниот добиток способен за работа, заедно со јавачкиот, запрежниот и товарниот прибор како и на превозните и градежните средства со резервните делови, со цел за нивно користење за потребите на народната одбрана.

Попис на предметите од ставот 1 на овој член може да се врши и врз основа на книгите и документите што постојат за тие предмети кај државните органи, работни и други организации.

Член 109

Преглед на добитокот, приборот, превозните и градежните средства што се попишуваат врз основа на членот 108 од овој закон вршат посебни комисии кои утврдуваат дали се тие предмети употребливи за потребите на народната одбрана.

Комисиите од ставот 1 на овој член командантот на военото подрачје ги формира од претставникот на општинскиот орган на управата за народна одбрана што ќе го определи собранието на општината и од воените лица што ќе ги определи надлежниот воен територијален орган.

Времето на вршењето на прегледот го определува Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 110

Врз основа на наодите од комисијата општинскиот орган на управата за народна одбрана им издава на сопствениците на добитокот воени добиточни исправи за добитокот кој може да се употреби за потребите на народната одбрана.

Колските книги, бродските и воздухопловните исправи и исправите за градежните машини што ги издаваат државните органи важат и како воени исправи за тие средства и се запишуваат во евиденцијата кај надлежните воени органи.

Член 111

Ако сопствениците на добитокот, приборот, превозните и градежните средства односно органите на

управувањето останат од која и да е причина без тие предмети или тие станат неупотребливи за потребите на народната одбрана, или ако прибават добиток, прибор, превозни односно градежни средства што не се опишани, или ако на пловни објекти чии се сопственици, односно со кои управуваат, се извршени битни промени од техничка природа, тие се должни тоа во рок од петнаесет дена да му го пријават на општинскиот орган на управата за народна одбрана на чие подрачје имаат свои живеалишта, односно на државниот орган што води евиденција на овие предмети. Општинскиот орган на управата за народна одбрана односно државниот орган што води евиденција е должен да го известува првостепенниот воен територијален орган за настанатите промени, според посебните прописи што ги донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 112

Сопствениците односно корисниците на попишаниот добиток, прибор, превозни или градежни средства се должни на позив од општинските органи на управата за народна одбрана да го предадат за воена вежба добитокот, приборот, превозните и градежните средства во рокот и на местото определено во позивот.

Собирањето на добитокот, приборот, запрежните возила, механичките патни возила како и на градежните средства се врши на определени места под надзор на општинскиот орган на управата за народна одбрана, а на пловните објекти и на воздухопловните средства — под надзор на претставниците на претпријатијата односно организациите што управуваат со нив.

По исклучок сопствениците односно органите на управувањето се ослободени од предавање на добитокот, приборот, превозните и градежните средства што во согласност со надлежните воени органи се определени за вршење на редовната дејност на државните органи, работни и други организации во воена состојба, како и на добитокот определен за приплод, за што решение донесува воениот територијален орган што ќе го овласти државниот секретар за народна одбрана.

Член 113

Примањето на добитокот, приборот, превозните и градежните средства го вршат комисиите што ги определува за таа цел првостепенниот воено-територијален орган односно старешината на воената единица (установа), за чии потреби се земаат предметите. Комисијата ја сочинуваат воени лица и претставници на општинските собранија.

При примањето на предметите комисијата ја утврдува состојбата во која се наоѓа односниот предмет и неговата вредност во моментот на примањето, за што му издава потврда на сопственикот односно на органот на управувањето.

Член 114

На сопствениците на добитокот и на други средства што ќе бидат преземени за потребите на народната одбрана, односно на организациите и установите што управуваат со нив, им припаѓа надоместок и тоа:

1) за предметите преземени во воена состојба се исплатува надоместок ако односниот предмет не му биде вратен на сопственикот односно на корисникот или ако биде вратен оштетен;

2) за предметите што се привремено земен за воени потреби при воени вежби се исплатува надоместок според посебни прописи. Ако добитокот земен за таа цел пловиса или биде оштетен, односно ако другите предмети бидат уништени или оштетени на сопствениците односно на органите на управувањето со тие предмети им се исплатува надоместок.

Височината и начинот за исплатување на надоместокот од ставот 1 точка 1 на овој член се пропишуваат со сојузен закон.

Надоместокот од ставот 1 точка 2 на овој член за предмет што е уништен се исплатува во височина на неговата пазарна вредноста, а за оштетен предмет — во височина на фактичната штета.

Прописите за надоместоците за користење на предметите од ставот 1 точка 2 на овој член ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 115

Воените единици и установите при кои се наоѓа добитокот за воени потреби се должни да се грижат за исхраната и сместувањето на добитокот.

Приборот, превозните и градежните средства можат да се употребуваат само за целите за кои се наменети. Воените единици и установите при кои приборот, превозните и градежните средства се наоѓаат на употреба се должни да ги одржуваат во исправна состојба.

Член 116

Во случај на непосредна воена опасност и во воена состојба воените единици и установи, како и државните органи, можат зградите во општествена сопственост или во сопственост на граѓани, општествено-политички организации или здруженија на граѓани да ги користат за живеење на луѓе и за сместување добиток, превозни средства како и постројки, работна сила, евакуиран имот и друг материјал.

Користењето на зграда за воени потреби го наредува старешината на воената единица односно на установата, а земањето на згради за воени потреби се спроведува со соработка на општинското собрание. За други потреби на народната одбрана користењето на згради го наредува општинското собрание по барање од надлежниот државен орган.

Во мирновремена состојба зградите од ставот 2 на овој член можат да бидат користени за воени потреби само при вршење на поголеми воени вежби. Кои згради ќе бидат користени и во кој обем определува општинското собрание по барање од старешина на единица од ранг на полк, на самостоен баталјон или на повисока. Користењето на згради се врши со надоместок кој се определува според приликите на односното место.

При земањето на зградата врз основа на одредбите од ст. 1 и 2 на овој член мораат на жителите од зградата односно на станот или на работната просторија да им се остават простории за нивно сместување односно за вршење на дејност за која е наменета просторијата или да им се обезбедат други простории.

Член 117

Во случај на непосредна воена опасност и во воена состојба може привремено за потребите на народната одбрана да се користи земјиште што го управуваат државни органи или работни и други организации, како и земјиште во сопственост на граѓани.

Во мирновремена состојба земјиштето од ставот 1 на овој член може привремено да се користи само за потребите на извршување на поголеми воени вежби.

Штетата што ќе ја претрпи работната и друга организација односно сопственикот, поради користењето на земјиштето за изведување воени вежби во мирновремена состојба се надоместува на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 118

Во воена состојба може за потребите на Југословенската народна армија да се врши реквизиција на човечка и добиточна храна, погонски материјал, огрев како и на други подвижни предмети што непосредно служат за воени потреби.

Член 119

Реквизиција може да нареди командант на дивизија или од него постар воен старешина.

По исклучок, реквизиција може да нареди командант на полк и нему рамни старешини на единици и установи ако реквизицијата е неопходно потребна за извршување на определени воени задачи, и ако не постои можност наредбата за реквизиција да ја издаде повисок воен старешина.

Со наредбата за реквизиција мора да биде определено кои предмети се реквизираат и во која количина.

Член 120

Реквизицијата ја спроведува општинското собрание преку посебни комисији. Комисијата за реквизиција ја сочинуваат еден член на општинското собрание и двајца граѓани што ќе ги определат општинското собрание.

При одземањето на предметите врз основа на реквизиција комисијата е должна да се грижи за неопходните потреби на лицата, организациите односно установите, од кои се одземаат предметите, да останат достаточни количини од тие предмети.

Член 121

Реквизицијата се врши со надоместок. Надоместокот се определува според цените во времето на одземањето на предметот, ако не е пропишано поинаку.

Надоместокот се исплатува делум во готови пари, а за остатокот воената единица односно установата за чии потреби се врши реквизицијата, му издава признаница на оној од кого се одземени предметите.

Прописи за височината на делот што се исплатува во готово, како и начинот на исплатата на признаниците за реквизираните предмети донесува Сојузниот извршен совет.

Член 122

Поблиски прописи за извршување на материјалната обврска во поглед добитокот, приборот, превозните и градежните средства донесува државниот секретар за народна одбрана, а во поглед другите видови на материјална обврска Сојузниот извршен совет.

6. Територијална одбрана**Член 123**

Во воена состојба и во случај на непосредна воена опасност можат од месното население да бидат организирани стражи, патроли и други единици со цел за одбрана од непријателски воздушни и поморски десанти, саботери, диверзанти и други непријателски дејности на територијата на Југославија. Во овие единици можат да бидат земени лица што не подлежат на служба во Југословенската народна армија или не се распоредени на таа служба, или кои не се во постојана служба на цивилната заштита.

Лицата што им припаѓаат на стражите, патролите и на другите единици на територијалната одбрана се вооружуваат со сопствени средства како и со оружје што ќе им биде доделено од страна на воените органи.

Член 124

Стражи и други единици на територијалната одбрана формираат и раководаат со нивната работа општинските и околските собранија во согласност со првостепениот воен територијален или друг воен орган, како и со органите на внатрешните работи. Воените органи можат на тие единици да им даваат и определени задачи.

Член 125

Кај невоени објекти можат во мирновремена состојба според посебните прописи што ги донесува државниот секретар за народна одбрана, да се формираат вооружени единици на противавионската одбрана. Тие единици им се потчинети на воените

органи во поглед организацијата, обуката, снабдувањето со оружје и со муниција, како и во поглед на употребата.

7. Задолжителна евакуација**Член 126**

Во воена состојба, а по потреба и во случај на непосредна воена опасност може да биде наредена задолжителна евакуација на населението, односно на одделни категории население од определен дел на територијата на Југославија заедно со имотот за кој ќе биде тоа наредено, како и евакуација на определени државни органи и работни организации.

Член 127

Евакуацијата ја наредува Претседателот на Републиката, а ја спроведуваат општинските собранија преку посебни комисији што ги формираат за таа цел. Евакуацијата на цивилното население се спроведува преку органите на цивилната заштита.

Во текот на воените операции, евакуација, на боишна просторија може да нареди и старешина на единица со ранг на полк или на повисока единица.

Член 128

Државниот секретаријат за народна одбрана, по прибавено мислење од републичкиот извршен совет и во согласност со Сојузниот извршен совет, ги определува подрачјата на кои ќе се смести населението и имотот на евакуираните во смисла на членот 127 став 1 од овој закон.

Прифаќањето на евакуираното население го врши општинското собрание на чие подрачје населението се евакуира.

Член 129

Организацијата на државните органи на подрачјето што е евакуирано се врши според посебните прописи што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 130

Поблиски прописи за задолжителната евакуација донесува Сојузниот извршен совет.

8. Здравствено и материјално обезбедување**Член 131**

Лицата што подлежат на обврската за вршење на предвојничката обука, на обврската за служење во цивилната заштита, во единиците на територијалната одбрана како и лицата што само привремено учествуваат во извршувањето на јавни работи во врска со народната одбрана, ги имаат во случај на болест, повреда, инвалидност или смрт, што настапиче како последица од вршење на тие служби или работи, правата предвидени со посебни прописи.

Член 132

Во воена состојба на членовите на семејствата на воените обврзници им се определува потребна парична и друга помош според прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет.

ГЛАВА V**ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНАТА АДБРАНА****Член 133**

Федерацијата ги финансира сите потреби на Југословенската народна армија, работите во врска со извршувањето на воената и материјалната обврска предвидени со овој закон и другите работи на народната одбрана што се во нејзина надлежност.

Републиката и општина ги финансираат потребите на народната одбрана што се однесуваат на извршувањето на задачите кои со Уставот и со закон им се ставени во делокруг.

Работните организации самите ги финансираат своите подготовки за народна одбрана.

ГЛАВА VI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 134

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок обврзник-регрут ако во пропишаниот рок не му ја пријави на општинскиот орган на управата за народна одбрана кај кој е воведен во регрутната евиденција, промената на своето родено или семејно име, занимањето, живеалиштето или станот или промената на престојувалиштето подолга од триесет дена.

Член 135

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок воен обврзник:

1) ако не му го пријави во пропишаниот рок на надлежниот општински орган на управата за народна одбрана своето доаѓање од отслужувањето на воениот рок во местото на постојаното живеење;

2) ако не му ја пријави во пропишаниот рок на надлежниот општински орган на управата за народна одбрана промената на своето родено или семејно име, занимањето, местото на своето постојано живеење, промената на својот стан, промената на местото на својот престој подолга од триесет дена или промената на другите податоци во врска со воената обврска чие пријавување ќе го пропише државниот секретар за народна одбрана;

3) ако не му пријави на надлежниот општински орган на управата за народна одбрана дека нема воена исправа односно друга потврда дека е воведен во воената евиденција, или ако намерно ја упишти веќе добиената воена исправа односно друга потврда дека е воведен во воената евиденција;

4) ако без оправдан разлог не се одзове на позивот на воениот орган или општинскиот орган на управата за народна одбрана заради соопштување, давање податоци или добивање упатства во врска со извршувањето на воената обврска.

Член 136

Работна организација ќе се казни за прекршок со парична казна до 1.000.000 динари:

1) ако во мирновремена состојба не изработи во пропишаниот рок планови за целосно користење за потребите на народната одбрана на човечките и материјалните сили во претпријатието односно установата, или ако тие планови не ги одржува во ажурна состојба;

2) ако во мирновремена состојба не ги спроведе наредените подготвителни мерки за целосно користење со цел за заштита и одбрана на земјата на човечките и материјалните сили во претпријатието односно установата.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 50.000 динари или со казна затвор до триесет дена и одговорното лице во државниот орган или работна организација.

Член 137

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок раководителот односно друго одговорно лице во државен орган или во работна или друга организација, како и работодавецот, ако во државниот орган, работната или друга организација или во приватниот дуќан работи лице кое го одбегнува регрутирањето, служењето на воениот рок или некоја друга воена служба, и кој штом разбрал за одбегнувањето на воената служба не го извести за тоа надлежниот општински орган за народна одбрана.

Член 138

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок член на семејството на обврзникот-регрут со кој тој живее во заедничко домаќинство, односно одговорниот службеник на државен

орган, работна организација, односно работодавецот ако во пропишаниот рок не му ја пријави на надлежниот општински орган на управата за народна одбрана смртта на обврзникот-регрут или неговото исчезнување или упатување на издржување на казна лишување од слобода во траење подолго од триесет дена.

Член 139

Сопственикот на добиток, прибор, превозни и градежни средства како и раководителот односно друго одговорно лице во државен орган, работна или друга организација ќе се казни со парична казна до 20.000 динари за прекршок ако во рок од петнаесет дена од настанатата промена не известува надлежниот општински орган на управата за народна одбрана односно друг државен орган што води евиденција на определените предмети, дека од која и да е причина тој односно државниот орган, работната или друга организација останала без добиток, приборот, превозните или градежните средства, или дека овие станале неупотребливи за воени потреби, или дека на пловните објекти се извршени значителни технички промени, или дека тој односно државниот орган, работната или друга организација прибавила добиток, прибор, превозни или градежни средства за кои е утврдено дека се употребливи за воени потреби.

За прекршокот од ставот 1 на овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 500.000 динари.

Член 140

Со парична казна до 20.000 динари или со казна затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок:

1) лице што подлежи на предвојничка обука, ако даде невисигинити податоци во врска со обврската за учествување во вршење на предвојничка обука, или намерно се онеспособи со цел да ја одбегне предвојничката обука, или за таа цел преземе кое и да е друго дејствие;

2) лице што подлежи на предвојничка обука, ако неоправдано изостанува од предвојничката обука, или ако со своето поведење за време на предвојничката обука го попречува нејзиното изведување;

3) работодавец односно одговорното лице во работна организација ако со непријавување, задржување или на друг начин го попречува учествувањето во предвојничката обука на лице што подлежи на таа обврска;

4) одговорното лице во надлежниот општински орган, раководител на работна организација, директор или управител на училиште, раководител на надлештво и установа, кај кои се организира изведување на предвојничка обука, односно друго одговорно лице во нив, ако не преземе потребни мерки за обезбедување изведувањето на предвојничката обука;

5) лице што наставата по предвојничка обука ја изведува неуредно и несовесно.

Член 141

Со парична казна до 10.000 динари или со казна затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок:

1) тој што на позив од надлежниот орган не ќе ја исполни обврската за служење во цивилната заштита;

2) тој што не ќе ги изврши наредените мерки за заштита од напад од воздух или за одстранување на последиците од тие напади;

3) тој што противно на наредбата од надлежниот орган не ќе приготви средства за противавионска заштита.

ГЛАВА VII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 142

Времето поминато во Народноослободителната војска и во партизанските одреди на Југославија и на организирана работа во Народноослободителната борба, како и времето поминато во текот на Втората светска војна во сојузничките армии или во странски вооружани формации на ослободителните движења, а кое според досегашните прописи е признаено како служење на воениот рок, се признава и според овој закон во времето на служењето на воениот рок.

Член 143

Времето поминато на служење на воениот рок во бившата југословенска војска и мораница како и времето поминато во пленство се признава како служење на воениот рок според овој закон.

Лицата што биле обврзници на бившата југословенска војска и мораница, а кои според одредбите од овој закон подлежат на воена обврска, ќе се преведат во резервниот состав на Југословенската народна армија.

Член 144

На лицата кои пред влегувањето во сила на овој закон служеле во Народната милиција, како и на лицата кои на денот на неговото влегување во сила ќе се најдат во таа служба, им се признава дека го отслужиле воениот рок, ако во службата на Народната милиција поминал најмалку шест години.

Лицата на кои без нивна вина им престанала службата во Народната милиција пред да наполнеле шест години служба, а кои не наполнеле дваесет и седум години возраст, ќе служат воен рок во траење од шест месеци, ако служиле во Народната милиција подолго од пет години.

Ако таквите лица служеле во Народната милиција покусо од пет години, но подолго од три години, ќе служат воен рок во траење од една година, а ако служеле покусо од три години — ќе служат воен рок во траење од две години.

Одредбите од овој член ќе се применуваат и на лицата што од Народната милиција се непосредно преземени во служба на казнено-поправителните установи или противпожарните единици.

Член 145

Воените вежби во бившата југословенската војска и мораница се признаваат како воени вежби, според овој закон.

Член 146

Државниот секретар за народна одбрана ќе донесе поблиски прописи за извршувањето на воената и материјалната обврска предвидени со овој закон, за изведувањето на предвојничката обука, за личната воена исправа и за начинот на водење евиденција за обврзниците-регрути и за воените обврзници.

Член 147

До донесувањето на прописите од членот 33 на овој закон ќе се применуваат одредбите од Уредбата за снимањето од воздух („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62).

Член 148

Со денот 4 април 1965 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополнења на Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) престанаа да важат:

- 1) Уредбата за предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/48);
- 2) Уредбата за организација на службата за противавионска заштита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 110/48);

3) Уредбата за организацијата и делокругот на Советот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/53);

4) Уредбата за организација на службата на предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53);

5) Уредбата за оснивање центри за военармиско воено воспитание на народот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53);

6) Уредбата за организацијата на одборите, комисиите и на републичките и локалните органи на управата на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56 и 8/60);

7) Уредбата за пренесување работите од надлежноста на воените отсеци врз органите на управата на општинските народни одбори надлежни за работите на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/60);

8) Одлуката за организацијата и делокругот на Секретаријатот на Советот за народна одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56);

9) одредбите на други прописи што се во спротивност со овој закон

548.

Врз основа на членот 85 од Законот за измени и дополнења на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 3 јули 1965 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Пречистениот текст на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони го опфаќа Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/60) и неговите измени и дополнења објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 14/65, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и неговите измени и дополнења.

АС бр. 341

8 јули 1965 година

Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Велько Зековиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

(пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштениеја во јавниот внатрешен и меѓународен сообраќај вршат претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (птт претпријатија).

Птт претпријатија можат да вршат и други работи определени со овој закон или со посебни прописи.

Член 2

Општите прописи за стопанските организации се однесуваат и на птт претпријатија, ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Основните принципи и услови за организација на поштенската, телеграфската и телефонската мрежа (птт мрежа) и развојот на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (птт сообраќај) се утврдуваат со Генералниот план за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (Генерален план на птт мрежа) во согласност со општиот развој и со потребите на земјата.

Генералниот план на птт мрежа, како и мерките за извршување на тој план, ги донесува Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (Заедница на ЈПТТ).

Птт претпријатија се должни птт мрежи на своите подрачја да изградуваат, реконструираат и прошируваат во согласност со Генералниот план на птт мрежа.

Член 4

Птт претпријатија се должни да обезбедат правилно и уредно функционирање на птт сообраќај на своето подрачје, во согласност со одредбите од овој закон, меѓународни спогодби и општи акти на Заедницата на ЈПТТ, што се донесени врз основа на закон.

Член 5

Птт претпријатија се основаат во согласност со Генералниот план на птт мрежа, под услов подрачјето на кое птт претпријатије ќе врши своја дејност да претставува целина во сообраќаен и технички поглед.

Член 6

Птт претпријатија задолжително се здружуваат во Заедницата на ЈПТТ.

Член 7

Заедницата на ЈПТТ се грижи за унапредувањето на птт сообраќај, обезбедувањето на потребни услови за правилно и уредно функционирање на овој сообраќај, усогласувањето на процесот на работата, вршењето на работите од заеднички интерес по овластување од птт претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ, и врши други работи определени со овој закон и со други сојузни прописи.

Член 8

Заедницата на ЈПТТ ја управуваат претставници на птт претпријатија и на други работни организации здружени во заедницата на ЈПТТ.

Член 9

Заедницата на ЈПТТ е правно лице. Заедницата на ЈПТТ има свој статут. Заедницата на ЈПТТ е должна својот статут, пред конечното усвојување, да ѝ го поднесе на Сојузната скупштина на разгледување.

Член 10

Цените за поштенски, телеграфски и телефонски услуги (птт услуги) во внатрешниот сообраќај, освен за обични писма и поштенски картички, ги определува птт претпријатије.

Цените за обични писма и поштенски картички во внатрешниот сообраќај се единствени и нив ги определува Заедницата на ЈПТТ.

Цените за птт услуги во меѓународниот сообраќај ги определува Заедницата на ЈПТТ во согласност со меѓународните конвенции, аранжмани и правилници од областа на птт сообраќај.

Заедницата на ЈПТТ ја донесува номенклатурата на птт услуги, ги определува распоните на тежината на поштенските пратки, зоните на оддалеченост и скалите на осигурувањето за вредносните пратки и услугите во платниот промет преку пошти.

При определувањето на цените за птт услуги, птт претпријатије и Заедницата на ЈПТТ се должни да се придржуваат кон одредбите на прописите донесени според ставот 4 од овој член.

Член 11

За вршење на поштенско-штедната служба и на други работи определени со овој закон, се основа Поштенска штедилница.

Поштенската штедилница е претпријатије. Општите прописи за стопанските организации се применуваат и на Поштенската штедилница, ако со овој закон не е определено поинаку.

Поштенската штедилница е здружена во Заедницата на ЈПТТ.

Член 12

Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ можат да основаат стопански и други работни организации според општите прописи.

Со актот за основање ќе се определи дали организациите од ставот 1 на овој член се здружуваат во Заедницата на ЈПТТ.

Член 13

Меѓусебните права и обврски на птт претпријатија и на корисниците на птт услуги се уредуваат со посебен сојузен закон.

Член 14

Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ имаат право да преземаат мерки за обезбедување и заштита на птт сообраќај определени со овој закон.

Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се должни посебно да се грижат за тоа при преземањето на мерките од ставот 1 на овој член во што помала мера да им се нанесе штета на постројките, уредите, објектите и другите подвижни и неподвижни предмети во општествена и граѓанска сопственос.

Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се должни на корисникот односно на сопственикот на предметот да му ја надоместат фактичната штета предизвикана со преземањето на мерките од ставот 1 на овој член.

Член 15

Со пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија во јавниот внатрешен и меѓународен сообраќај можат, покрај птт претпријатија, да се занимаваат и други работни организации, ако ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со други прописи што важат за птт претпријатија.

Работните организации од ставот 1 на овој член мораат да се здружат во Заедницата на ЈПТТ.

Член 16

Птт претпријатија се должни да организираат и вршат постојана контрола дали поштенско-телеграфско-телефонските работници (птт работници) ги вршат работите на начинот определен со прописите и општите акти со кои се уредува и обезбедува правилно и уредно функционирање на птт сообраќај и дали телеграфско-телефонските капацитети (тт капацитети) се во таква состојба, што да може телеграфско-телефонскиот сообраќај (тт сообраќај) несметкавано и уредно да се одвива (внатрешна контрола).

Собранието на Заедницата на ЈПТТ ќе ги определи основите за организацијата и начинот на вршењето на внатрешната контрола на птт сообраќај.

Член 17

Надзор во поглед на придржувањето кон одредбите од овој закон, другите прописи и меѓународните договори што се однесуваат на птт сообраќај, како и во поглед на придржувањето кон одредбите на општите акти на Заедницата на ЈПТТ, што се донесени врз основа на закон, вршат органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на птт сообраќај.

Работите на инспекцијата на птт сообраќај што се однесуваат на вршењето на птт сообраќај помеѓу две или повеќе републики, се работи од интерес за целата земја.

Член 18

Надзор во поглед на придржувањето кон законите и другите прописи, како и кон општите акти на птт организација што се однесуваат на вршењето на птт услуги, во поглед на цените на тие услуги и нивното пресметување на корисниците на птт услуги, работното време и начинот на вршење на работите на работните места на кои се работи со непосредни корисници на птт услуги, вршат органите на управата надлежни за работите на инспекцијата определени со закон на републиката.

Органите на инспекцијата од ставот 1 на овој член вршат надзор и во поглед на извршувањето на законите и прописите од областа на стоковниот промет, ако птт претпријатија вршат работи од таа област.

II. ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Основање

Член 19

Птт претпријатија основаат општинските собранија, Заедницата на ЈПТТ и постојните птт претпријатија

Член 20

Птт претпријатије основа, укинува и соединува работни единици во свој состав, според постапката утврдена со статутот и според својата програма за развој на птт сообраќај, по претходно приобавено мислење од општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа седиштето на работната единица што се основа, укинува или соединува.

Член 21

По исклучок од одредбата на членот 20 на овој закон, птт претпријатија се должни на барање на општинските собранија и други државни органи, работни и други организации да основаат работни единици.

Меѓусебните права и обврски на органите и организациите од ставот 1 на овој член и птт претпријатија се уредуваат со договор.

2. Работење

Член 22

Птт претпријатија го организираат и вршат пренесувањето на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија според одредбите од овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и одредбите од Заедницата на ЈПТТ со кои се регулира птт сообраќај, врз основа на Општиот ред за превоз на поштенски пратки и меѓународните договори од областа на птт сообраќај.

Член 23

Општите акти за организацијата и вршењето на птт сообраќај и за правилно и уредно функционирање на тој сообраќај, како и техничките прописи во областа на птт сообраќај, ги донесува Заедницата на ЈПТТ.

Член 24

Секое птт претпријатије е должно без надоместок да им овозможи на други птт претпријатија вршење телеграфски и телефонски услуги (тт услуги) со посредство на свои капацитети, ако е тоа потребно за извршување на тие услуги.

Птт претпријатија се должни превозот на поштенските пратки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај да го организираат и да го вршат според Општиот ред за превоз на поштенски пратки.

Со Општиот ред за превоз на поштенските пратки се уредуваат организацијата и начинот на превозот на поштенските пратки и меѓусебните од-

носи на птт претпријатија што учествуваат во вршењето на тој превоз.

Општиот ред за превоз на поштенските пратки го донесува Заедницата на ЈПТТ.

Член 25

Птт претпријатије е должно да го определи работното време и начинот на вршењето на работите на работните места на кои се работи непосредно со корисниците на птт услуги, според месните потреби на подрачјето на работната единица и во согласност со одредбите од прописите и општите акти на поштенските, телеграфските и телефонските организации (птт организации) со кои се уредува правилно и уредно функционирање на птт сообраќај.

Член 26

Покрај преносот на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија и одржувањето на поштенските, телеграфските и телефонските постројки (птт постројки), птт претпријатија можат да вршат:

1) определени работи од областа на платниот промет (уплати и исплати по жиро и текушти сметки и др.) и на штедната служба;

2) изградба и монтажа на птт постројки, како и одржување на моторни и други возила;

3) услуги за сметка на други органи, работни и други организации (продажба на лозови и весници, продажба на таксени вредности, наплата на радио-претплата и на потрошувачката на електрична енергија, одржување на тт постројки и др.);

4) купување и продажба на телеграфски и телефонски апарати и други уреди за претплатниците;

5) превоз на патници во јавниот друмски сообраќај со превозните средства со кои се превезуваат поштенски пратки, ако ги исполнуваат пропишаните услови за вршење таков превоз.

Птт претпријатија вршат и други работи определени со посебни прописи

Член 27

Птт претпријатија можат со други лица да склучуваат договори за превоз и доставување на поштенски пратки.

Птт претпријатија можат со поединци и граѓански правни лица да склучуваат договори за закуп на простории за сместување на работни единици или материјали.

Член 28

Птт претпријатија се должни според своите можности, по барање на општинските собранија или други државни органи, работни и други организации, да вршат птт сообраќај вон редовното работно време или под посебни услови.

Органите, работните и други организации на чие барање е воведено вршење на птт сообраќај вон редовното работно време или под посебни услови, се должни да му платат на птт претпријатије соодветен надоместок.

Ако органите, работните и други организации од ставот 1 на овој член не се спогодат со птт претпријатије за височината на надоместокот, височината на надоместокот ја определува надлежниот суд.

Член 29

Птт претпријатије може непосредно, врз основа на договор, да пренесе врз други птт претпријатија без надоместок, предмети што сочинуваат негови основни средства.

Птт претпријатија можат определени предмети што претставуваат основни средства, да ги расходуваат и да ги пуштат во промет надвор од Заедницата на ЈПТТ само во согласност со Заедницата на ЈПТТ.

Птт претпријатија можат определени предмети што претставуваат основни средства да им ги даваат во закуп на правни лица и на поединци.

Со одредбите на Заедницата на ЈПТТ се определуваат видовите на предмети на кои се однесуваат одредбите од ст. 1 до 3 на овој член, како и условите под кои тие предмети можат да се пуштат во промет, да се расходуваат, односно да се додат во закуп.

Договор склучен противно на одредбите од ставот 2 на овој член и пропис донесен врз основа на ставот 4 од овој член, е ништовен.

Член 30

Цената за птт услуга птт претпријатие ја наплатува од корисникот што ја бара услугата.

Приходите од сите птт услуги во внатрешниот сообраќај и приходите од појдовни удели од услугите во меѓународниот сообраќај влегуваат во вкупниот приход на птт претпријатие што ги наплатило цените на услугите.

Во приходот остварен од дојдовни удели и транзитни удели од птт услуги во меѓународниот сообраќај, по извршено пресметување со странски поштенски, телеграфски и телефонски управи (птт управи), птт претпријатија учествуваат сразмерно со својот удел во извршувањето на овие услуги.

Пресметувањето на извршените птт услуги во меѓународниот сообраќај со странски птт управи се врши според меѓународните прописи за меѓусебно пресметување на овие услуги.

Заедницата на ЈПТТ ги пресметува услугите од ставот 4 на овој член од името и за сметка на птт претпријатија и ги определува мерилата и начинот за утврдување на уделот на одделни птт претпријатија во остварениот приход од меѓународниот сообраќај.

Член 31

Птт претпријатија можат, по барање на општинските собранија или други државни органи, работни и други организации, како и поединци, да изградат поштенски, телеграфски и телефонски објекти (птт објекти) што не се предвидени со програмата на инвестиционата изградба на птт претпријатие или можат да извршат преместување односно реконструкција на постојните птт објекти.

Трошоците на инвестиционите работи од ставот 1 на овој член ги поднесува органот, работната или друга организација односно поединецот по чие барање се изведени овие работи.

Органот, работната или друга организација односно поединецот се должни на птт претпријатие да му го надоместуваат зголемувањето на трошоците на неговото работење што настанува поради работењето предизвикано со изградбата на инвестиционите објекти од ставот 1 на овој член.

Меѓусебните права и обврски на органите и организациите од ст. 2 и 3 на овој член и птт претпријатие се уредуваат со договор.

Член 32

За неизвршување на одредбите од членот 24 и другите одредби од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, и на општите акти на Заедницата на ЈПТТ што се однесуваат на организацијата и вршењето на птт сообраќај и техничките одредби од областа на птт сообраќај, птт претпријатие му плаќа надоместок на птт претпријатие што е оштетено со тоа.

Член 33

Меѓусебните односи на птт претпријатија, како и односите помеѓу птт претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ, се уредуваат со договор, ако не се уредени со овој закон, со статутот на Заедницата на ЈПТТ и со статутите на птт претпријатија врз основа на закон.

3. Именување на директор

Член 34

За директор на птт претпријатие може да биде именувано лице што располага со стручна спрема и работно искуство, неопходно за вршење на оваа функција.

Со статутот на птт претпријатие се определува со која стручна спрема и со кое работно искуство неопходно за вршење на својата функција мора да располага лицето што се именува за директор на птт претпријатие.

4. Здружување на птт претпријатија

Член 35

Птт претпријатија можат да се здружуваат според општите прописи за здружувањето во стопанството.

III. ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА

Член 36

Поштенската штедилница:

- 1) собира штедни влогови и ги исплатува штедни влогови преку птт претпријатија;
- 2) врши пресметување меѓу птт претпријатија по работите на поштенско-упатничката служба;
- 3) врши и други работи што ќе ѝ бидат ставени во задача со посебни прописи.

Птт претпријатија можат да ја овластат Поштенската штедилница да врши определени работи од нивното име и за нивна сметка.

Член 37

Вкупниот приход на Поштенската штедилница се состои од:

- 1) приходите од интересот што ѝ го плаќа Народната банка на Поштенската штедилница за собраните штедни влогови;
- 2) приходите за извршеното пресметување и контрола на поштенско-упатничката служба;
- 3) приходите од други работи што ги врши Поштенската штедилница во корист на птт претпријатија и други организации.

Член 38

За обврските на Поштенската штедилница по штедните влогови гарантира федерацијата.

Член 39

Директорот на Поштенската штедилница го назначува и го сменува управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, на предлог од комисијата за спроведување на конкурсот.

Член 40

Птт претпријатие има право да користи определен процент слободни средства од штедните влогови собрани на неговото подрачје за унапредување на птт сообраќај.

Сојузниот извршен совет, на предлог од Заедницата на ЈПТТ, ќе го определи процентот и условите под кои можат да се користат средствата од ставот 1 на овој член

IV. ЗАЕДНИЦА НА ЈПТТ

A. Задачи

Член 41

Заедницата на ЈПТТ:

- 1) врши студии и ги утврдува мерките за развој и унапредување на внатрешниот и меѓународниот птт сообраќај, во согласност со достигнуањата на современата техника во областа на тој сообраќај;
- 2) го утврдува Генералниот план на птт мрежа, како и мерките за извршување на тој план;
- 3) во соработка со сојузните органи и со птт претпријатија го обезбедува спроведувањето на општествените планови во областа на сообраќајот;
- 4) ги определува единствените цени за обични писма и поштенски картички во внатрешниот сообраќај и цените за птт услуги во меѓународниот сообраќај, како и мерилата и начинот за утврдување на уделот на одделни птт претпријатија во

остварениот приход од птт услуги во меѓународниот сообраќај;

5) издава поштенски марки и вредносници;

6) донесува општи акти за организирањето и вршењето на птт сообраќај и за правилно и уредно функционирање на тој сообраќај, како и технички одредби во областа на птт сообраќај;

7) ја донесува номенклатурата на птт услуги, ги определува распоните на тежината на поштенските пратки, зоните на оддалеченоста и скалите на осигурувањето за вредносните пратки и услуги во платниот промет преку пошти;

8) го донесува Општиот ред за превоз на поштенски пратки;

9) врши работи во врска со спроведувањето на меѓународните договори од областа на птт сообраќај;

10) врши пресметување на птт услуги во меѓународниот сообраќај со странски птт управи од името и за сметка на птт претпријатие;

11) одлучува за усвојувањето на системите и типовите на птт постројки и на опремата во областа на птт сообраќај;

12) од името на птт претпријатија, а по нивно овластување, склучува договори со државни органи, работни и други организации за меѓусебните услуги на птт претпријатија и тие органи и организации, како и за вршење услуги од страна на птт претпријатија за сметка на тие органи и организации;

13) дава предлози за донесување југословенски стандарди за птт постројки и опрема, и донесува интерни стандарди и ги определува типовите за птт постројки и опрема;

14) врши и други работи што со овој закон, со други сојузни прописи и со статутот на Заедницата на ЈПТТ, се ставени во делокругот на Заедницата на ЈПТТ.

Член 42

Општиот ред за превоз на поштенски пратки го донесува Заедницата на ЈПТТ врз основа на предлог од птт претпријатија и обврските од областа на меѓународниот поштенски сообраќај.

Член 43

Заедницата на ЈПТТ може, во случаите на вонредни настани, несреќи или дејство на виша сила, а со цел за воспоставување на птт сообраќај, да определи птт претпријатија и нивните работни единици да се должни на други птт претпријатија да им даваат привремено на употреба со соодветен надоместок, или да им даваат во закуп определени видови предмети што претставуваат основни средства.

Поблиски одредби за давање предмети на привремена употреба и во закуп, како и за надоместокот, донесува Заедницата на ЈПТТ.

Член 44

Заедницата на ЈПТТ е должна за своето работење да му поднесува годишен извештај на Сојузниот извршен совет.

Б. Управување

Член 45

Органи на управувањето на Заедницата на ЈПТТ се собрание, управен одбор и генерален директор.

Член 46

Собранието на Заедницата на ЈПТТ го сочинуваат делегати од птт претпријатија и од други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ и делегати на работната заедница на Заедницата на ЈПТТ.

Бројот на делегатите на секое одделно птт претпријатие и на други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ, како и на работната заедница на Заедницата на ЈПТТ, се определува сразмерно со бројот на запослените работници.

Секое птт претпријатие и друга работна организација здружена во Заедницата на ЈПТТ и работната заедница на Заедницата на ЈПТТ мораат да бидат застапени во собранието на Заедницата на ЈПТТ најмалку со еден делегат.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ е член на собранието според својата положба.

Со статутот на Заедницата на ЈПТТ се определува вкупниот број на членовите на собранието.

Член 47

Мандатот на членовите на собранието на Заедницата на ЈПТТ трае две години.

Секоја година се избираат една половина од вкупниот број на членовите на собранието на Заедницата на ЈПТТ.

Едно лице не може да биде избрано за член на собранието двапати едноподоруго.

Член 48

Собранието на Заедницата на ЈПТТ решава за начелните и други поважни прашања од делокругот на Заедницата на ЈПТТ, а особено:

1) го донесува статутот на Заедницата на ЈПТТ;

2) го донесува Генералниот план на птт мрежа, како и мерките за извршување на тој план;

3) донесува општи акти за организирањето и вршењето на птт сообраќај и за правилно и уредно функционирање на тој сообраќај како и технички прописи во областа на птт сообраќај;

4) го донесува Општиот ред за превоз на поштенски пратки;

5) ги определува единствените цени за обични писма и поштенски картички во внатрешниот сообраќај и цените за птт услуги во меѓународниот сообраќај, како и мерилата и начинот за утврдување на уделот на одделни птт претпријатија во остварениот приход од птт услуги во меѓународниот сообраќај;

6) ја донесува номенклатурата на птт услуги, ги определува распоните на тежината на поштенските пратки, зоните на оддалеченоста и скалите на осигурувањето за вредносните пратки и услуги во платниот промет по пошта;

7) донесува финансиски план и завршна сметка на Заедницата на ЈПТТ;

8) ја определува основницата и стопата за пресметување на придонесот што птт претпријатија ѝ го плаќаат на Заедницата на ЈПТТ, како и начинот на плаќањето на тој придонес;

9) ги избира и ги разрешува членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ;

10) донесува деловник за својата работа.

Со статутот на Заедницата на ЈПТТ се определуваат и други работи за кои решава собранието.

Статутот на Заедницата на ЈПТТ во делот со кој се уредуваат самоуправни права на работната заедница на Заедницата на ЈПТТ се донесува во спогодба со органот на управувањето на работната заедница.

Генералниот план на птт мрежа, како и мерките за извршување на тој план, се донесуваат по претходно прибавено мислење од органот на управувањето на птт претпријатие.

Одлуките на собранието на Заедницата на ЈПТТ донесени врз основа на овој закон и други прописи се задолжителни за сите птт претпријатија

Член 49

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ се состои од 15 членови.

Членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги избира собранието на Заедницата на ЈПТТ од својата средина.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ по својата положба е член на управниот одбор.

Управниот одбор избира од редот на своите членови претседател.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ не може да биде избран за претседател на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 50

Мандатот на членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ трае две години.

Секоја година се избираат една половина од вкупниот број на членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 51

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги врши особено следните работи:

1) се грижи за спроведувањето на заклучоците и насоките на собранието на Заедницата на ЈПТТ;

2) ги утврдува предлозите на плановите и општите акти што ги донесува собранието на Заедницата на ЈПТТ;

3) ги определува работните места на кои работниците запослени во Југословенските пошти, телеграфи и телефони се должни да носат службена облека, како и бојата и кројот на таа облека;

4) ги назначува работниците на раководни работни места во работната заедница определени со статутот на Заедницата на ЈПТТ и ги сменува;

5) донесува деловник за работата на управниот одбор.

Управниот одбор врши и други работи што му се ставени во делокруг со статутот на Заедницата на ЈПТТ или со одлука на собранието на Заедницата на ЈПТТ.

Одлуките на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ донесени врз основа на овој закон и други прописи се задолжителни за сите птт претпријатија.

Член 52

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет. Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ одговара за својата работа пред собранието и управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, а за функционирањето на птт сообраќај и пред Сојузниот извршен совет.

Член 53

Генералниот директор:

1) ги организира работите на Заедницата на ЈПТТ и непосредно раководи со тие работи, придржувајќи се кон законите и другите прописи, статутот на Заедницата на ЈПТТ, заклучоците и другите акти на собранието и управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ;

2) ја застапува Заедницата на ЈПТТ во нејзините имотни и други односи со работни организации, општествено-политички заедници, странски птт управи, меѓународни птт организации, како и со други правни лица и поединци;

3) донесува упатства, издава наредби и презема мерки потребни за обезбедување на функционирањето на птт сообраќај;

4) донесува решенија за издавање на поштенски марки и вредносници;

5) го обезбедува спроведувањето во живот на меѓународните конвенции, аранжмани и правилници од областа на птт сообраќај;

6) донесува решенија за измена на цените за птт услуги во меѓународниот сообраќај, до кои доаѓа поради промени во уделите на странски птт управи и нашата земја, како и решенија за намалување на терминалните и транзитните такси врз база на реципроцитет, во согласност со управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ;

7) ги заснова и ги ликвидира односите и обврските од областа на меѓународниот птт сообраќај спрема странски птт управи;

8) од името на птт претпријатија, врз основа на нивно овластување склучува договори со сојузни органи, работни и други организации за меѓусебните услуги на птт претпријатија и тие органи и организации, како и договори за вршење услуги

од страна на птт претпријатија за сметка на тие органи и организации;

9) го извршува финансискиот план на Заедницата на ЈПТТ;

10) врши и други работи што ќе му се стават во делокругот со статутот на Заедницата на ЈПТТ и со заклучоците на собранието и управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 54

Генералниот директор може за вршење на одделни работи од членот 53 на овој закон да овласти раководни лица на работната заедница на Заедницата на ЈПТТ.

Член 55

Ако генералниот директор смета дека општ акт како и поединечен акт на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со закон или со пропис донесен врз основа на закон, а поединечен акт во спротивност со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ, ќе му обрне внимание за тоа на управниот одбор.

Ако управниот одбор и по обрнатото внимание остане при својот акт, генералниот директор е должен да му предложи на собранието на Заедницата на ЈПТТ, на својата прва седница да го запре таквиот акт од извршување.

До донесувањето на актот со кој се решава по предлогот за запирање, актот на управниот одбор за кој е предложено запирање не може да се извршува.

Член 56

Ако генералниот директор смета дека општ акт како и поединечен акт на собранието на Заедницата на ЈПТТ, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со закон или пропис донесен врз основа на закон, а поединечен акт во спротивност со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ, ќе му обрне внимание за тоа на собранието.

Ако собранието и по обрнатото внимание остане при својот акт, генералниот директор е должен да му предложи на Сојузниот извршен совет таквиот акт да го запре од извршување.

До донесувањето на актот со кој се решава по предлогот за запирање, актот на собранието на Заедницата на ЈПТТ за кој е предложено запирање не може да се извршува.

Член 57

Статутот на Заедницата на ЈПТТ ги содржи особено: нејзините задачи, внатрешната организација и работење, составот, начинот на изборот односно именувањето и отповикот односно разрешувањето на нејзините органи на управувањето, правата и должностите на органите на управувањето и нивните меѓусебни односи, правата и должностите на работниците запослени во Заедницата на ЈПТТ како и другите одредби предвидени со овој закон.

Член 58

Стручните и административните работи на Заедницата на ЈПТТ ги врши работната заедница на Заедницата на ЈПТТ.

Правата на работната заедница на Заедницата на ЈПТТ се утврдуваат со статутот на Заедницата на ЈПТТ во согласност со закон, а организацијата и начинот на работењето на оваа работна заедница се уредуваат со правилникот на работната заедница во согласност со закон и со статутот на Заедницата на ЈПТТ.

Член 59

Средствата на Заедницата на ЈПТТ за покривање на нејзините расходи се формираат од придонесите што ги плаќаат птт претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ и од други приходи.

Птт претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ плаќаат придонес од својот вкупен приход пред утврдувањето на доходот.

Член 60

Средства на Заедницата на ЈПТТ од членот 59 став 1 на овој закон се распоредуваат за подмирување на личните доходи на работниците, на материјалните и функционалните издатоци, за формирање на фондот на заедничката потрошувачка и за подмирување на другите трошоци на Заедницата на ЈПТТ настанати врз основа на законски и други обврски.

Средствата на фондот на заедничката потрошувачка на Заедницата на ЈПТТ може да се користат за целие определени со Законот за средствата на стопанските организации и со други прописи.

Член 61

Заедницата на ЈПТТ е должна за секоја година да состави свој финансиски план, а по истекот на годината завршна сметка.

Член 62

Односите помеѓу птт претпријатија и други работни организации здружени во Заедницата на ЈПТТ и Заедницата на ЈПТТ, што не се уредени со овој закон, се уредуваат со статутот на Заедницата на ЈПТТ, а ако не се уредени со тој статут се уредуваат со договор.

V. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПТТ СООБРАКАЈ

Член 63

Птт претпријатија се должни телеграфските и телефонските линии (тт линии), постројки, уреди и објекти да ги одржуваат во таква состојба која осигурува правилен и уреден птт сообраќај, за таа цел да вршат постојан надзор и повремен преглед и врз основа на утврдената состојба благовремено да ги отстрануваат недостатоците.

Поблиски одредби за организацијата и начинот на вршење постојан надзор, повремен преглед и одржување на тт линии, постројки, уреди и објекти донесува Заедницата на ЈПТТ, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски.

Член 64

Со цел за воспоставување, проширување и обезбедување на условите за правилно и уредно функционирање на птт сообраќај, птт претпријатија имаат право на земјиштата и објектите во општествена и граѓанска сопственост да поставуваат и одржуваат птт постројки.

Птт претпријатије го остварува своето право од ставот 1 на овој член врз основа на решението што го донесува надлежниот општински орган.

Птт претпријатија се должни да ја надоместат фактичната штета настаната поради поставувањето или одржувањето на птт постројки.

Поблиски прописи за поставувањето и одржувањето на птт постројки на земјишта и објекти во општествена и граѓанска сопственост донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски.

Член 65

Органите кои според општите прописи се надлежни за издавање одобренија за изградба на инвестициони птт постројки и објекти, можат одобрението за изградба да го издадат само ако постои потврда од Заедницата на ЈПТТ дека изградбата е во согласност со Генералниот план на птт мрежа и дека се исполнети условите определени со прописите за правилно и уредно функционирање на птт сообраќај и со техничките прописи во областа на тој сообраќај.

Член 66

Постојните птт постројки можат да се изменат поради изградба или реконструкција на некој објект, со претходна писмена согласност од птт претпријатије.

Ако птт претпријатије не ја даде согласноста, инвеститорот може да бара за тоа да донесе одлука органот на управата на општинското собрание надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Трошоците на изместувањето на птт постројки ги поднесува инвеститорот.

Член 67

Корисниците и сопствениците на земјишта или згради на кои се наоѓаат или покрај кои минуваат птт постројки, односно изведувачите на работите на тие земјишта или згради, не смеат да преземаат работи што на кој и да е начин би можеле да ја смеќаваат правилната употреба односно функционирањето на птт постројки, пред да му поднесат за тоа писмена пријава на птт претпријатије заради преземање на заштитни мерки за обезбедување на тие постројки.

Пријавата за намераваното преземање на работите од ставот 1 на овој член мора да му се достави на птт претпријатије најдоцна на еден месец пред почетокот на изведувањето на тие работи.

Трошоците на преземањето на заштитните мерки ги поднесува подносителот на пријавата.

Член 68

Електричните постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија мораат да бидат изведени, одржувани и користени така што да не ја попречуваат правилната работа на птт постројки и да не го доведуваат во опасност животот и здравјето на работниците на птт претпријатија и корисниците на птт постројки.

Корисниците односно сопствениците на електрични апарати и други уреди и инсталации што со својата работа можат да предизвикаат пречки во јавниот тт сообраќај, како и корисниците односно сопствениците на тт постројки што не се вклучени во телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, се должни овие апарати, уреди, инсталации и постројки да ги изградуваат, користат и одржуваат така што нивната работа да не му предизвикува пречки на јавниот тт сообраќај.

Поблиски прописи за заштита на птт постројки од електричните и други постројки од ст. 1 и 2 на овој член донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија.

Член 69

Тт линии што служат за службени потреби односно за работење на одделни државни органи, работни и други организации, мораат да бидат изведени, одржувани и користени така што да не ја смеќаваат правилната работа на птт постројки.

Член 70

Птт претпријатија имаат право, со цел за обезбедување на правилна употреба односно функционирање на птт постројки, при поставувањето, користењето и одржувањето на тие постројки да преземаат потребни мерки за заштита на воздушните линии и водови од растенија и др.

Птт претпријатија се должни да ја надоместат фактичната штета сторена при преземањето на мерките од ставот 1 на овој член.

Поблиски прописи за мерките за заштита на птт постројки донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски.

Член 71

Тт постројки што не се приклучени кон телеграфска и телефонска мрежа за јавен сообраќај, можат да се приклучат кон оваа мрежа ако ги исполнуваат условите предвидени со прописите за проектирање, градење, одржување и користење на телеграфски и телефонски постројки.

Член 72

Органите на управувањето на згради со два или повеќе катови се должни во приземјето на зградата да постават и одржуваат кукни сандачиња за писмоносни пратки.

Член 73

Општинските собранија можат, на предлог од птт претпријатије, да донесуваат прописи со кои инвеститорите на зградите се обврзуваат да изградат внатрешни телефонски разводи.

Член 74

Во случај на елементарни непогоди и други вонредни настани што предизвикуваат прекин на птт сообраќај, птт претпријатија се должни да ги преземаат сите потребни мерки за воспоставување на птт сообраќај во што пократок рок.

Член 75

Ако е потребно во пократок рок да се извршат пообемни работи заради воспоставување на јавниот птт сообраќај прекинат поради елементарни непогоди или виша сила (земјотрес, поплава, пожар и сл.), а кои работи птт претпријатије не може да ги изврши со расположивиот персонал и средства, собранието на општината на чија територија дошло до прикин на сообраќајот е должно да обезбеди потребен број работници, возила, алат и други средства за извршување на тие работи.

Птт претпријатије е должно да плати надоместок за работната сила, возилата и другите средства.

Член 76

Транспортните и другите стопански организации што превезуваат патници или стоки на редовни линии, се должни на барање од птт претпријатије да вршат превоз на поштенски пратки и на овие пратки во тежина до 300 килограми да им осигураат првенство во превозот.

Условите и височината на надоместокот за превозот на поштенските пратки од ставот 1 на овој член спогодбено ги утврдуваат стопанската организација што го врши превозот и птт претпријатије.

Ако странките не се спогодат за височината на надоместокот за вршењето на превозот од ставот 2 на овој член, височината на надоместокот ја утврдува надлежниот суд.

VI. ИНСПЕКЦИЈА НА ПТТ СООБРАЌАЈ

Член 77

Надзор над спроведувањето на законите и другите прописи во областа на птт сообраќај вршат органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на птт сообраќај определени со републички закон.

Организацијата и работата на органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на птт сообраќај во републиката се утврдуваат со републички прописи.

Член 78

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај се грижи за правилното организирање, вршење и унапредување на службата на инспекцијата на птт сообраќај во работите од исклучивите права и должности на федерацијата и работите од интерес за целата земја.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај има право на органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на птт сообраќај во републиката да им издава задолжителни инструкции во поглед на вршењето на инспекциските работи, што се однесуваат на меѓународниот птт сообраќај и на птт сообраќај помеѓу две или повеќе републики.

Член 79

Ако органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај не изврши некоја од работите од својата надлежност, таа работа може да ја изврши органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај од пошироката општествено-политичка заедница на тој вар на органот на управата што бил должен да ја изврши таа работа.

Член 80

Работите од делокругот на органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на птт сообраќај ги вршат инспекторите на птт сообраќај.

Инспекторите на птт сообраќај ги вршат работите на инспекцијата на птт сообраќај самостојно, донесуваат решенија и преземаат други мерки предвидени со овој закон и со прописи донесени врз основа на него.

Член 81

За извршување определени инспекциски работи можат да се определат и други соодветни стручњаци во органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај.

Ако за извршување на определена инспекциска работа или други технички работи во врска со инспекцијата е потребна посебна стручност, органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај може за извршување на тие работи да овласти соодветен стручњак од друг орган или организација.

Лицата од ст. 1 и 2 на овој член во вршењето на доверените работи ги имаат правата и должностите на инспектор на птт сообраќај.

Член 82

За инспектор на птт сообраќај може да биде назначено лице што има пропишана стручна спрема и што ги исполнува посебните услови за тоа работно место.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе ја пропише стручната спрема и посебните услови за сојузните инспектори на птт сообраќај.

Член 83

Инспектор на птт сообраќај може да врши прегледи и без претходно јавување, но е должен за своето присуство да го извести одговорниот раководител на птт претпријатије односно на работната или друга организација или на друго правно лице во кои се врши преглед.

Инспекцијата може да се врши во секоја доба за време на работата на птт претпријатије односно на работната или друга организација или друго правно лице во кои се врши преглед.

Птт претпријатија, работни или други организации, други правни лица, органите на управата и граѓаните се должни да им го овозможат вршењето на инспекцијата и да им даваат на инспекторите на птт сообраќај потребни известувања.

Работните или други организации, другите правни лица и органите на управата од ставот 3 на овој член се должни на инспекторите на птт сообраќај да им дозволат разгледување на техниката и друга документација во вршењето на инспекцијата.

Член 84

Во вршењето на инспекцијата на птт сообраќај, инспекторот на птт сообраќај проверува особено:

1) дали изградбата или проширувањето на птт мрежа се врши во согласност со Генералниот план на птт мрежа и според задолжителните југословенски стандарди, како и стандардите, типовите и системите определени од Заедницата на ЈПТТ;

2) дали тт-линии и уреди се одржуваат во состојба која обезбедува уреден и несмеќаван сообраќај;

3) дали електричните постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија на местата на крстосување, доближување и паралелно водење со тт линии се изведуваат, одржуваат и користат така што да не ја попречуваат правилната работа на птт сообраќај и да не го доведуваат во опасност животот и здравјето на работниците на птт претпријатије и корисниците на птт постројки;

4) дали корисниците односно сопствениците на електрични апарати и други уреди и инсталации

кои со својата работа можат да му предизвикаат пречки на јавниот тт сообраќај, ги користат овие и одржуваат така што нивната работа да не му предизвикува пречки на јавниот тт сообраќај:

5) дали птт сообраќај се врши според основните одредби за организацијата и правилното и уредното функционирање на птт сообраќај и дали пренесувањето на поштенски пратки се врши во согласност со Општиот ред за превоз на поштенски пратки;

6) дали меѓународниот птт сообраќај се врши според одредбите од меѓународните договори од областа на птт сообраќај.

Член 85

Инспекторот на птт сообраќај е овластен:

1) привремено да ги запре работите ако не се вршат во согласност со Генералниот план на птт мрежа и да побара од органот на управата што го издал одобрието за изградба да ја провери техничката документација и да ги определи мерките за усогласување на работите со Генералниот план на птт мрежа;

2) да нареди отстранување на недостатоците ако при изградбата односно поставувањето на птт постројки неправилно се применуваат техничките прописи во областа на птт сообраќај, југословенските стандарди или стандардите, типовите и системите определени од Заедницата на ЈПТТ;

3) да нареди отстранување на недостатоците на птт постројки што го попречуваат правилното и уредното функционирање на птт сообраќај или го загрозуваат здравјето или животот на луѓето, а по потреба да ги определи и мерките што мораат да се преземат;

4) да нареди да се отстранат неправилностите и недостатоците во правилното и уредното функционирање на птт сообраќај и пренесувањето на поштенски пратки да се усогласи со Општиот ред за превоз на општенски пратки;

5) да нареди отстранување на недостатоците на електричните постројки за пренесување, распределба или користење на електрична енергија што би можеле да ја попречуваат правилната работа на птт постројки, и да ги запре работите на електричните постројки ако би можеле тие да доведат во опасност животот или здравјето на работниците на птт претпријатие или корисниците на птт постројки;

6) да нареди отстранување на недостатоците на електричните апарати, уреди и инсталации што би можеле да предизвикаат смеќавање во јавниот птт сообраќај.

Член 86

По извршениот преглед, инспекторот на птт сообраќај е должен за најдената состојба, утврдените недостатоци и преземените мерки да му поднесе без одлагање извештај на органот на управувањето на организацијата во која го вршел прегледот.

Органот на управувањето на организацијата е должен на својата прва седница да го разгледа овој извештај и за донесениот заклучок да го извести органот на инспекцијата на птт сообраќај.

Член 87

По жалбата против решението на инспектор на птт сообраќај донесено во работите на инспекцијата на меѓународниот птт сообраќај и птт сообраќај помеѓу две или повеќе републики, решава во втор степен сојузниот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај.

Член 88

Ако инспекторот на птт сообраќај во вршењето на инспекцијата најде дека со повреда на пропис е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен да поднесе веднаш барање за поведување прекршочна постапка, односно пријава до јавниот обвинител за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување прекршочна постапка односно органот на кој му е поднесена пријава за поведување постапка пореди стопански престап или кривично дело, е должен за исходот на постапката да го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај чиј инспектор го поднесол барањето.

Против решението за прекршок жалба може да изјави и органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај чиј инспектор го поднесол барањето за поведување на прекршочната постапка.

Член 89

При вршењето на инспекцијата инспекторите на птт сообраќај мораат да имаат посебна легитимација, а другите стручњаци што вршат инспекциски работи според одредбите од членот 81 на овој закон — посебно овластување.

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 на овој член ги издава старешината на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на птт сообраќај во чие име инспекторите односно определените стручњаци вршат инспекциски работи.

Образецот на легитимацијата за инспектор на птт сообраќај го пропишува сојузниот секретар за сообраќај и врски.

VII. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

1. Надзор над законитоста на работата

Член 90

Сојузниот извршен совет и Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски вршат надзор над законитоста на работата на Заедницата на ЈПТТ.

Надзор над законитоста на работата на Поштенската штедилница врши Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 91

Ако Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски утврди дека општ акт како и поединечен акт на органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со закон или со пропис донесен врз основа на закон, а поединечен акт во спротивност со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ, тој е должен за тоа да го извести Сојузниот извршен совет и да му предложи да го запре тој акт.

До донесувањето на актот со кој се решава по предлогот за запирање, актот на органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ за кој е предложено запирање не може да се извршува.

Член 92

Сојузниот извршен совет во вршењето на надзор има право и должност да го запре извршувањето на општ акт како и на поединечен акт на органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, ако е во спротивност со закон или со пропис донесен врз основа на закон, а поединечен акт во спротивност со статутот или со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ.

Сојузниот извршен совет е должен, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на решението за запирање на општиот акт како и на поединечниот акт на органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ, да поведе постапка за оценување на уставноста односно законитоста на тој акт кај Уставниот суд на Југославија.

Ако Сојузниот извршен совет не поведе постапка за оценување на уставноста односно законитоста на тој акт, во рокот од ставот 2 на овој член, актот на органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ останува во сила.

2. Општествен надзор**Член 93**

Сојузната скупштина врши општествен надзор над политиката за користење на средствата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и над тарифната политика.

Републичкото собрание врши општествен надзор над политиката за користење на средствата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и над тарифната политика на територијата на републиката.

Околиското и општинското собрание вршат општествен надзор над политиката за користење на средствата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони на територијата на околицата односно општината.

Органите од ст. 1 до 3 на овој член во вршењето на општествен надзор го разгледуваат особено: користењето на основните птт капацитети и на инвестиционите вложувања од гледиштето на обезбедувањето на правилното функционирање на птт сообраќај и задоволувањето на потребите на корисниците на птт услуги, тарифната политика и определувањето на личните доходи на работниците според нивното залагање и успехот во работата.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 94**

Птт претпријатие ќе се казни за стопански престап:

а) Со парична казна до 10.000.000 динари:

1) ако изградбата и проширувањето на птт мрежа на своето подрачје не ги врши во согласност со Генералниот план на птт мрежа (член 3 став 3);

2) ако им го попречи или оневозможи користењето на своите капацитети на други птт претпријатија за вршење тт услуги (член 24 став 1);

3) ако во птт мрежа вградува птт постројки или опрема противно на југословенските или интерните стандарди, определените типови и усвоените системи (член 41 точ. 11 и 13);

б) Со парична казна до 5.000.000 динари:

1) ако не организира или не го врши пренесувањето на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија според одредбите за организирањето и вршењето на птт сообраќај и Општиот ред за превоз на поштенски пратки (чл. 22, 23 и 24 став 2);

2) ако не се придржува кон техничките прописи за одржување на птт постројки, како и кон други технички прописи во областа на птт сообраќај (чл. 23 и 63);

в) Со парична казна до 2.000.000 динари:

1) ако определени предмети што сочинуваат основни средства расходува или пушти во промет вон Заедницата на ЈПТТ или им ги даде во закуп на правни лица или на поединци противно на одредбите од членот 29 на овој закон;

2) ако во случај на војредни настани, несреќи или дејство на виша сила, противно на членот 43 од овој закон, а заради воспоставување птт сообраќај, не му даде на долго птт претпријатие на привремена употреба, при соодветен надоместок или во закуп, определени предмети што сочинуваат основни средства.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во птт претпријатие.

Член 95

Птт претпријатие или друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 300.000 динари:

1) ако не донесе општ акт за начинот и условите за вршење на работите на работните места на кои се работи непосредно со корисници на птт услуги, или не се придржува кон одредбите од тој акт при вршење на птт услуги (член 25);

2) ако на инспектор на птт сообраќај му попречи или го спречи во вршењето на инспекцијата или не му ги даде потребните податоци или известувања (член 83 ст. 3 и 4);

3) ако по решение на инспектор на птт сообраќај не постапи во определениот рок или не ја изврши инспекторовата наредба (член 85).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во птт претпријатие или во друго правно лице.

Член 96

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) корисник или сопственик на земјиште или зграда, ако не го дозволи или го попречува поставувањето или одржувањето на птт постројки;

2) корисник или сопственик на земјиште или зграда односно изведувач на работите, ако пристапи кон работи на земјиште или зграда на кои се наоѓаат или покрај кои минуваат птт постројки пред да му го пријави тоа писмено на птт претпријатие;

3) корисник или сопственик на електрична постројка за пренос, распределба и користење на електрична енергија, односно корисникот или сопственикот на електричен апарат или друг уред и инсталација, ако при изградбата, користењето или одржувањето на тие постројки односно апарати не се придржува кон прописите за заштита на птт постројки од електрични и други постројки;

4) корисник на тт линии што служат за службени потреби односно за работење, ако се изведени, одржувани или користени на начин со кој се попречува правилната работа на птт постројки;

5) корисник или сопственик на земјиште или зграда, ако не дозволи или го попречува преземањето на заштитни мерки или поставувањето, користењето или одржувањето на птт постројки;

6) корисник или сопственик на тт постројки приклучени на мрежата за јавен тт сообраќај, ако не дозволи или го попречува вршењето на контрола над работата или одржувањето на тие постројки;

7) граѓанин што намерно ќе оштети птт постројка или друг објект со кој се врши односно се обезбедува вршење на птт сообраќај;

8) корисник на телеграфска и телефонска мрежа, ако истата неовластено ја користи за пренос на телеграфски и телефонски соопштенија во јавниот внатрашен и меѓународен сообраќај;

9) одговорното лице на орган што управува со зграда со два или повеќе катови, ако не постави или не ги одржува кукните сандачиња за писмоносни пратки;

10) граѓанин што ќе попречи или спречи инспектор на птт сообраќај во вршењето на инспекцијата;

11) граѓанин, ако не ќе постапи по решение од инспекторот на птт сообраќај или не ја изврши инспекторовата наредба.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 97**

Собранието на Заедницата на ЈПТТ ќе формира посебен фонд од кој на одделни птт претпријатија ќе им се покрива дел на определените трошоци на работењето што настануваат поради дејството на новите економски односи кај птт претпријатија по преминот на условите на самостојно стопанисување предвидени со одредбите од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), ако покривањето на овие трошоци е неопходно за нормално функционирање на птт сообраќај.

Птт претпријатија внесуваат во фондот од ставот 1 на овој член до 1% од вкупниот приход во 1965 и 1966 година.

Собранието на Заедницата на ЈПТТ може да одлучи средствата што ќе преостанат по заклучувањето на деловната 1966 година, да им се вратат на птт претпријатија сразмерно со износите што тие ги внесле во фондот или да се користат за иста цела цел и во деловната 1967 година.

Височината на износите и начинот на внесувањето на средствата во фондот, видот на трошоците што се покриваат од средствата на фондот, условите на користењето и постапката при утврдувањето на износите за покривање на тие трошоци, ги определува Собранието на Заедницата на ЈПТТ.

Член 98

Изборите за органи на управувањето на Заедницата на ЈПТТ ќе се извршат според одредбите на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на тој закон.

При изборите од ставот 1 на овој член една половина од бројот на членовите на органите на управувањето на Заедницата на ЈПТТ се избира на една година.

До донесувањето на статутот на Заедницата на ЈПТТ прашањата во врска со изборот на органите на управувањето на Заедницата на ЈПТТ за кои со закон од ставот 1 на овој член е предвидено да се уредуваат со статутот на Заедницата на ЈПТТ, можат да се уредуваат со одлуки на Собранието на Заедницата на ЈПТТ.

Член 99

Одредбите од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) за ограничувањето на повторниот избор за членови на органите на управувањето на Заедницата на ЈПТТ — се применуваат од денот на нивниот избор врз основа на одредбите од овој закон.

На членовите на органите на управувањето на Заедницата на ЈПТТ што на првите избори по влегувањето во сила на законот од ставот 1 на овој член се избираат на една година, не се применуваат за наредниот изборен период одредбите од овој закон за ограничувањето на повторниот избор.

Член 100

Заедницата на птт претпријатија ќе престане со работа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65).

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член заедниците на птт претпријатија ќе продолжат со работа според одредбите од чл. 67 до 81 на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/60 и 16/61), кои според членот 35 на законот од ставот 1 на овој член престанале да важат, доколку не се во спротивност со одредбите на законот од ставот 1 на овој член.

Имотот на заедница на птт претпријатија што престанала со работа ќе го преземаат птт претпријатија и други работни организации што биле здружени во таа заедница, на начин што ќе го определи управниот одбор на таа заедница.

Член 101

Службите на инспекцијата на птт сообраќај при Заедницата на ЈПТТ и при заедниците на птт претпријатија престануваат со работа најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65).

Органите на управата надлежни за работите на инспекцијата на птт сообраќај ќе залочнат со работа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на законот од ставот 1 на овој член.

Член 102

Со денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) престанаа да важат:

1) Уредбата за превоз на поштенски испратки со моторни возила во меѓумесниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/47);

2) Правилникот за превозење патници со поштенски моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/55);

3) Упатството за спроведување на изборите за органи на управувањето на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61);

4) Наредбата за ревизија на проектите на телеграфските и телефонските инвестициони објекти и за вршење надзор над изведбата на тие објекти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55);

5) Правилникот за проектирањето на телеграфско-телефонските постројки за јавниот телеграфско-телефонски сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55);

6) Правилникот за организација и работење на помошните пошти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/48);

7) Правилникот за организација на службата на селските поштари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 75/48);

8) Правилникот за работата и стручната спрема на инспекторите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56);

9) Правилникот за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63).

Со денот на определувањето на тарифите од страна на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ од членот 1 на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), престануваат да важат:

1) Единствената поштенско-телеграфско-телефонска тарифа за внатрешен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/61 и 31/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63);

2) Единствената поштенско-телеграфско-телефонска тарифа за меѓународен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63);

3) Решението за определување единствена тарифа за пионерски писма и поштенски картички („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/61).

До донесувањето на прописите врз основа на Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65) и другите прописи, остануваат и понатаму во сила, доколку не се во спротивност со тој закон:

1) Решението за осигурување на телеграфско-телефонските линии на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59);

2) Наредбата за мерките за заштита на водовите за електроврски од електрични водови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/51, 6/52 и 13/60);

3) Наредбата за определување нови стопански дејности во областа на сообраќајот и врските („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/54);

4) Правилникот за организација на поштенско-штедната служба и за работењето со штедните

влогови кај Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/56 и 4/58).

5) Правилникот за прометот и расходувањето на определени видови основни средства на железничките транспортни претпријатија и на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/58), доколку се однесува на претпријатијата на птт сообраќај;

6) Правилникот за заштита на воздушните телеграфско-телефонски линии и водови од растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/60).

549.

Врз основа на членот 10 од Законот за девизното работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), во врска со точката 2 од Наредбата за определување на комуналните банки што се овластени за вршење девизни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), на предлог од гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ БАНКИ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ РАБОТИ

1. Комунални банки овластувени за вршење девизни работи се:

- 1) Комуналната банка, Копер;
- 2) Комуналната банка, Панчево.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-7683/1

30 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

550.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање регрес на Рудникот и железарницата во Вареш за 1964 и 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА РУДНИКОТ И ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО ВАРЕШ ЗА 1964 И 1965 ГОДИНА

1. Рудникот и железарницата во Вареш (во понатамошниот текст: корисникот на регресот) го остварува регресот од точката 2 на Одлуката за давање регрес на Рудникот и железарницата во Вареш за 1964 и 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за регрес до филијалата на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Регресот од точката 2 под 1 на Одлуката во износ од 1.400 милиони динари ќе се исплати на барање на корисникот на регресот без поднесување документација.

3. Регресот од точката 2 под 2 на Одлуката во износ од 1.225 динари по тон, корисникот на регресот го остварува врз основа на:

- 1) продадените испорачани количини руда на екстерни купувачи;
- 2) испорачаните и потрошени количини руда во сопствени високи печки (интерна реализација на рудата).

Кон барањето за исплата на регресот корисникот на регресот поднесува:

1) копии од фактурите за количините железна руда продадени на екстерни купувачи и копии од интерните фактури за испорачани и потрошени количини руда во сопствени високи печки.

2) докази за испорака на железна руда на екстерните купувачи на руда (товарни листови, отпемници и сл.). Овие докази корисникот на регресот ги поднесува на увид;

3) пресметка на износот на регресот со податоци за испорачаните количини железна руда изразени во тони и износ на регресот по тон и за вкупната количина.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека е барањето за регрес исправно го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 630—36 — Регрес на Рудникот и железарницата Вареш.

5. Исплатите на регресот се вршат од средствата пренесени во сојузниот буџет за 1965 година со Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање регрес на Рудникот и железарницата во Вареш („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65) и не можат за 1964 година да го надминат износот од 1.400 милиони, односно за 1965 година — износот од 1.500 милиони динари.

6. Корисникот на регресот е должен во своето книговодство да обезбеди евиденција за остварениот регрес.

7. Ако кон барањето за регрес се прилагаат преписи од фактури, тие мораат да бидат заверени со потпис од овластеното лице и на нив да има втиснат печат на корисникот на регресот, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа што се поднесува на увид, а по која е одобрен регрес, да назначи дека е регресот исплатен.

8. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2588/1

14 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакими Поздерац, с. р.

551.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за определување премии за добиток во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ДОБИТОК ВО 1965 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат или гојат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: корисникот на премијата) ја остваруваат премијата според Одлуката за определување премии за добиток во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за премија до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисникот на премијата има право на премии за згоени свињи од пропишан квалитет што во 1965 година ќе им ги испорача на работни организации што се занимаваат со преработка или промет на добиток и сточарски производи, како и за свињи што ќе ги преработи во свои поголни, а кои произлегуваат:

- 1) од сопствен запат;

2) од набавка заради гоеење во сопствено гои-лиште или од гоеење во кооперација со индивиду-ални земјоделски производители — ако тие свињи поминале во гоеење најмалку три месеци.

3. Ако гои свињи во кооперација со индивиду-ани земјоделски производители, корисникот на пре-мијата е должен, најдоцна на три месеци пред нивната продажба, договорот за гоеење свињи да го регистрира кај органот на управата надлежен за работите на земјоделството на општината на чија територија ги гои свињите.

Договорот за гоеење се регистрира во три при-мероци, од кои по еден примерок задржуваат: општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, корисникот на премијата и ин-дивидуалниот земјоделски производител.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството води евиденција за ре-гистрираните договори за гоеење свињи и врши контрола дали свињите се во гоеење.

4. Квалитетот на свињите се утврдува поеди-начно за секое грло при колење, а го утврдува ве-теринарниот инспектор што врши преглед на доби-ток на клиника и за тоа издава потврда.

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора изречно да биде наведено дека свињите се заклани.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да содржи клаузула дека секое одделно грло им од-говара на условите пропишани со Југословенскиот стандард Свињи за бекон JUS E.C1.011 односно Свињи за колење JUS E.C1.020, како и следните податоци: број на свињи и нивна вкупна тежина, посебно за свињи за бекон, а посебно за прима мести свињи односно месести свињи, според точката 1 под А на Одлуката, и тоа:

1) од одредбата под 1: за свињите за бекон I класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива мера по парче, а за свињите за бекон II класа те-жината да изнесува од 80 до 95 kg;

2) од одредбата под 2: за свињите прима мес-ести — од I тежинска група тежината да изне-сува по парче од 85 до 95 kg жива мера, од II те-жинска група тежината да изнесува над 95 до 110 kg и од III тежинска група тежината да изне-сува над 110 до 125 kg или потешки од 125 kg или потешки од 125 kg, ако не се постари од 12 месеци;

3) од одредбата под 2: за свињите месести — од I тежинската група тежината да изнесува по парче од 80 до 95 kg жива мера, од II тежинска група тежината да изнесува над 95 до 110 kg и од III тежинската група тежината да изнесува над 110 до 125 kg, ако не се постари од 12 месеци.

Потврдата од ставот 1 на оваа точка се издава во три примероци, од кои еден задржува ветери-нарниот инспектор, а два му се даваат на корис-никот на премијата. За издадениот потврди ве-теринарниот инспектор води евиденција.

5. Примиите за свињи се исплатуваат за 1 ки-лограм жива мера свињи. Тежината на свињите се утврдува во местото каде што се врши мерење за-ради преземање, и тоа по истекот на 12 часа од по-следното хранење, односно според тежината озна-чена во фактурата по одбивање на договореното кало — ако свињите не можеле да бидат мерени по истекот на 12 часа од последното хранење.

6. Кон барањето за премија за свињи корисни-кот на премијата прилага:

1) фактура односно копија од фактура за из-вршена продажба на свињи. Фактурата мора да содржи: вид, категорија, класа и тежина на сви-њите изразена во килограми жива мера;

2) своја потврда, потпишана од директорот од-носно управникот и шефот на сметководството, дека свињите произлегуваат од сопствен запат односно од набавка заради гоеење во сопствено гои-лиште или од гоеење во кооперација. Ако свињите произлегу-ваат од набавка заради гоеење во сопствено гои-лиште или од гоеење во кооперација, во потврдата мора изречно да се наведе дека свињите поминале

во гоеење најмалку три месеци, со ознака на да-тумот на ставањето во гоеење, датумот на испора-ката и редниот број под кој се заведени свињите во евиденцијата на корисниците на премијата за гоеење на свињи (точка 15), а за свињите што про-излегуваат од гоеење во кооперација потврдата мора да содржи и име и презиме на кооперантот и број под кој договорот за гоеење свињи во кооперација е регистриран кај органот на управата од точката 3 на оваа наредба;

3) доказ за извршена испорака на продадените свињи (товарен лист, отпремница и слично);

4) потврда на ветеринарниот инспектор од точ-ката 4 на оваа наредба која, покрај податоците од точката 4 ст. 1 до 3 на оваа наредба, мора да содржи и клаузула дека свињите ги исполнуваат и другите услови пропишани со Југословенскиот стандард, и тоа: свињите за бекон — JUS E.C1.011, а прима местите свињи и месестите свињи — JUS E.C1.020;

5) пресметка на премијата за 1 килограм и за вкупната количина на продадените свињи.

Ако корисникот на премијата свињите ги упо-требил за преработка во свој погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, кон барањето за премија наместо фактура прилага потврда, пот-пишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека свињите ги употребил за преработка во својот погон. Оваа потврда треба да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи фактура (точка 6 под 1).

Ако се поднесува барање за премија за свињи од кооперација, кон барањето се прилага и препис од регистрираниот договор за гоеење на свињи во кооперација.

7. Корисниците на премијата имаат право на премијата од точката 1 под Б. од Одлуката за зго-ени пилиња „бројлери“, кои произлегуваат:

1) од сопствен запат;

2) од набавка заради гоеење во сопствено гои-лиште или за гоеење во кооперација со индивиду-ални земјоделски производители, ако згоените пи-лиња „бројлери“ поминале во гоеење најмалку 50 дена.

Премијата може да се оствари само за згоени пилиња „бројлери“ од месести или комбинирани раси што не се постари од 90 дена.

8. Корисникот на премијата има право на пре-мија за згоени пилиња „бројлери“ од сопствен запат ако обезбедил:

1) стручна служба за производство, селекција и здравствена заштита на пилиња „бројлери“;

2) современа опрема за производство на згоени пилиња „бројлери“.

Корисникот на премијата има право на премија за згоени пилиња „бројлери“ што произлегуваат од набавка заради гоеење во сопствено гои-лиште само ако набавката е извршена кај оние продавачи што ги исполнуваат условите од ставот 1 на оваа точка. Како набавка на пилиња заради гоеење во соп-ствено гои-лиште или во кооперација се смета и набавка на јајца заради производство на згоени пилиња „бројлери“.

9. Корисникот на премијата има право на пре-мија за згоени пилиња „бројлери“ што произле-гуваат од гоеење во кооперација ако со договорот се обврзал да ги снабдува кооперантите со пилиња од месести или комбинирани раси за производство на згоени пилиња „бројлери“ и со соодветна кон-центрирана храна за гоеење пилиња, како и дека ќе обезбеди стручна служба за здравствена заштита и современо производство на такви пилиња.

Премијата се исплатува за 1 kg жива мера на пилиња „бројлери“.

10. Квалитетот на згоените пилиња „бројлери“ го утврдуваат ветеринарните, сточарските или зем-јоделските станици, а каде овие ги нема — општин-скиот орган на управата надлежен за работите на земјоделството, преку свои ветеринари или зоотех-ничари при испорака во место каде што се врши

преземање, или ветеринарниот инспектор при кланица, за што издаваат потврда.

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да се наведе: бројот на згоените пилиња „бројлери“ и нивната вкупна тежина, дека тежината на згоените пилиња „бројлери“ за I и II класа изнесува најмалку 1 kg, а најмногу 1,7 kg жива мера по парче и дека тие пилиња се здрави, без телесни недостатоци и оштетувања.

11. Кон барањето за премија за згоени пилиња „бројлери“ корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија од фактура, во која мора да се наведе: бројот на пилињата, нивната вкупна тежина и дека се од месеста или комбинирани раса;

2) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека згоените пилиња произлегуваат од сопствен запат односно од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и дека тие прилиња не се постари од 90 дена;

3) потврда од ветеринарниот инспектор при кланица дека згоените пилиња се заклани;

4) потврда од органот од точката 10 на оваа наредба за квалитетот на згоените пилиња;

5) доказ за испорака на згоените пилиња;

6) пресметка на премијата.

Кога се поднесува барање за премија за згоени пилиња од сопствен запат, кон барањето мора да се приложи и потврда од републичката стопанска комора дека корисникот на премијата ги исполнува условите од точката 8 став 1 на оваа наредба.

Кога се поднесува барање за премија за згоени пилиња што произлегуваат од пилиња набавени заради гоеење во сопствено гоилиште или од јајца набавени заради производство на пилиња за гоеење, кон барањето се прилага и потврда од републичката стопанска комора дека продавачот на пилињата за гоеење односно јајцата ги исполнуваат условите од точката 8 став 2 на оваа наредба, како и потврда на корисникот на премијата потпишана од директорот односно управникот дека пилињата поминале во гоеење најмалку 50 дена.

Кога се поднесува барање за премија за пилиња згоени во кооперација со индивидуални земјоделски производители, кон барањето се прилага и потврда од републичката стопанска комора дека корисникот на премијата односно производителот на пилињата за гоеење или јајцата ги исполнува условите од точката 8 став 2 на оваа наредба, договорот за гоеење пилиња склучен со индивидуалниот земјоделски производител и потврда потпишана од директорот односно управникот дека пилињата поминале во гоеење најмалку 50 дена.

Ако корисникот на премијата поднесува барање за премија за згоени пилиња преработени во сопствен погон, а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија наместо фактура прилага потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководство, дека згоените пилиња ги преработил во својот погон и дека тие произлегуваат од месести или комбинирани раси. Оваа потврда мора да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи фактура (став 1 под 1).

12. Службата на општественото книговодство е должна пред исплатата на премијата да ја провери точноста на пресметката и потполноста на документацијата.

Службата на општественото книговодство го одобрува износот на премијата во корист на жирозметката на подносителот на барањето, на товар на сметката бр. 630—15 — Премии за продаден гоен добиток.

13. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи од оригинални исправи (потврди и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластени лица и на

нив мора да има втиснат печат на корисникот на премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на оваа точка, која се поднесува на увид, да назначи дека е исплатена премијата и за колкав број грла.

14. Корисникот на премијата е должен во своето книговодство посебно да ги искаже средствата примени на име премија.

Корисникот на премијата е должен во својот деловен фонд да внесе најмалку 50% од износот на премиите остварени за добиток од гоеење во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

Во книговодствената евиденција корисникот мора посебно да го искаже делот од премијата што го издвојува во својот деловен фонд (најмалку 50%), а посебно делот кој влегува во вкупниот приход.

15. Корисникот на премијата е должен да води посебна евиденција за гоеењето на добиток кој произлегува од гоеење во кооперација и од набавка заради гоеење во неговото гоилиште.

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: реден број, број и вид добиток ставен во гоеење, датум на ставањето во гоеење и датум на испораката на згоениот добиток, а за добиток што произлегува од гоеење во кооперација — и име и презиме на кооперантот и број под кој договорот за гоеење во кооперација е регистриран кај органот на управата од точката 3 на оваа наредба.

16. Наредбата за продолжување на важењето во 1965 година на Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добиток во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65) престанува да важи на 1 јули 1965 година.

17. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-75/65-6

15 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и
шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

552.

Врз основа на членот 90 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОДДЕЛНИ ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ МОЖАТ ДА КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НАДВОР ОД ПАЗАРИТЕ

1. Во Наредбата за определување на условите под кои одделни големи потрошувачи можат да купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители и надвор од пазарите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/63) по точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Угостителските претпријатија и дуќани, работничките ресторани, планинарските домови, одморалиштата и здравствените установи можат без одобрение од точката 2 став 1 на оваа наредба да купуваат непосредно од индивидуални производи-

тели и надвор од пазарите свежа риба, пршута, сува шунка и сирења од сите видови, под услов да обезбедат потребна евиденција за купувањето на тие производи.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се однесува и на единиците и установите на Југословенската народна армија што ќе ги определи државниот секретар за народна одбрана, со тоа тие да можат, покрај производите наведени во ставот 1 на оваа точка, да купуваат и овошје, зеленчук и живина.

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка мора особено да содржи податоци за видот и количината на купените производи, за цената по која е платен производот и вкупно платен износ за секоја количина купени производи.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се однесува и на угостителските претпријатија и дуќани, работничките ресторани, планинарските домови, одморалиштата, здравствените установи и единиците и установите на Југословенската народна армија, што не се наоѓаат во оддалечени места каде што е отежнато снабдувањето со земјоделски производи по пат на купување на пазари, од трговски стопански организации, земјоделски задруги и земјоделски производителски организации.

2. Во одредбите на наредбата зборовите: „работничко-службеничките“ се заменуваат со зборот: „работничките“, а зборовите: „органот на управата надлежен за работите на стоковниот промет на општинскиот народен одбор на чие подрачје“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на управата на општината на чија територија“.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2630 1

13 јули 1965 година

Белград

Сојузан секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

553.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТУТУН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Определување на коефициентот на квалитетот на тутун — — — — —	JUS E.P3.111
Определување на содржината на азот во тутун — — — — —	JUS E.P3.112
Определување на содржината на белтоци во тутун — — — — —	JUS E.P3.113
Определување на содржината на никотин во тутун — — — — —	JUS E.P3.114
Определување на содржината на редукциони материи во тутун — — — — —	JUS E.P3.115
Определување на pH вредност во тутун — — — — —	JUS E.P3.116
Определување на содржината на пепел во тутун — — — — —	JUS E.P3.117

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1965 година.

Бр. 07-4309/1

1 јули 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

554.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОИ И ВИЈЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Метрички навој со триаголест ISO-профил, Навој за вијци и навртки. Називни и гранични мери —	JUS M.B0.045
Вијци за точно налегнување со шестострана глава, од фина класа на изработка, со долг фин навој	JUS M.B1.064
Вијци за точно налегнување со шестострана глава, од фина класа на изработка, со краток фин навој	JUS M.B1.065
Вијци со цилиндрична глава со врез, од фина класа на изработка —	JUS M.B1.100
Вијци со цилиндрична глава со врез, од фина класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото — — — — —	JUS M.B1.101
Вијци со цилиндрична глава со врез, од средна класа на изработка —	JUS M.B1.102
Вијци со цилиндрична глава со врез, од средна класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото — — — — —	JUS M.B1.103
Вијци со цилиндрична глава со врез, за општа примена — — — — —	JUS M.B1.104
Вијци со цилиндрична глава со врез, за општа примена, со навој по целата должина на стеблото —	JUS M.B1.105
Вијци со сочиваста глава, од фина класа на изработка — — — — —	JUS M.B1.110
Вијци со сочиваста глава, од фина класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото —	JUS M.B1.111
Вијци со сочиваста глава, од фина класа на изработка, со навој по целата должина на стеблото —	JUS M.B1.112
Вијци со впуштена глава, од фина класа на изработка — — — — —	JUS M.B1.130
Вијци со впуштена мала глава, од фина класа на изработка — — — — —	JUS M.B1.131
Вијци со впуштена сочиваста глава, од фина класа на изработка —	JUS M.B1.140
Вијци со впуштена сочиваста мала глава, од фина класа на изработка	JUS M.B1.141

Вијци со впуштена глава со нос, за општа примена — — — —	JUS M.B1.150
Вијци со впуштена глава и со кратка четвртасста чивија, за општа примена — — — — —	JUS M.B1.151
Вијци со впуштена глава и со долга четвртасста чивија, за општа примена — — — — —	JUS M.B1.152
Вијци за тркала, за општа примена	JUS M.B1.153
Вијци со полутркалеста глава со врез, од фина класа на изработка	JUS M.B1.160
Вијци со полутракалеста глава и четвртасста чивија, за општа примена — — — — —	JUS M.B1.171
Вијци со ушичка, од средна класа на изработка — — — — —	JUS M.B1.220

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1966 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Вијци со симетрична глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 36 — — — — —	JUS M.B1.100
Вијци со зрцалеста глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 10 — — — — —	JUS M.B1.110
Вијци со мала зрцалеста глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 10 — — — — —	JUS M.B1.111
Вијци со широка зрцалеста глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 10 — — — — —	JUS M.B1.112
Вијци со полутркалеста глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 10 — — — — —	JUS M.B1.160

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52);

Вијци со впуштена глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 36	JUS M.B1.130
Вијци со впуштена мала глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 10 — — — — —	JUS M.B1.131
Вијци со впуштена сочиваста глава. Изработка 3 Метрички навој — М 1 до М 36 — — — — —	JUS M.B1.140
Вијци со впуштена сочиваста мала глава. Изработка 3 Метрички навој М 1 до М 10 — — — — —	JUS M.B1.141
Вијци со впуштена глава со нос. Изработка 1 Метрички навој М 6 до М 24 — — — — —	JUS M.B1.150
Вијци со впуштена глава и заглавка за впуштање во метали. Изработка 1 Метрички навој — М 10 и М 12 — — — — —	JUS M.B1.151
Вијци со впуштена глава и заглавка за впуштање в дрво. Изработка 1 Метрички навој — М 5 до М 10	JUS M.B1.152
Вијци за тркала. Изработка 1 Метрички навој — М 6 до М 10 —	JUS M.B1.153
Вијци со полутркалеста глава и со четвртасста заглавка. Изработка 1 Метрички навој — М 5 до М 20	JUS M.B1.171

донесени со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52);

Вијци со увце Изработка 2-Метрички навој — М 5 до М 36 — — — — — JUS M.B1.220

донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1966 година.

Бр. 11-4566/1

10 јули 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

555.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАНГАНОВИ РУДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи на хемиски испитувања на манганови руди:

Определување на бариумоксид — —	JUS B.G8.220
Определување на калциумоксид — —	JUS B.G8.221
Определување на магнезиумоксид — —	JUS B.G8.222
Определување на хром — — — — —	JUS B.G8.223
Определување на цинк со поларографска метода — — — — —	JUS B.G8.224
Определување на метално железо — — — — —	JUS B.G8.225

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1966 година.

Бр. 03-4564/1

1 јули 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

556.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Свитливи полиетиленски цевки за ладна вода:
Услови на квалитетот и методи за
испитување — — — — — JUS G.C6 600
Форма, мери и начин за испорака — JUS G.C6.610

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1965 година.

Бр. 04-4565/1
1 јули 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р

557.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Определување на влага во аналитичка мостра на јаглен со директна волуметриска метода — — — — — JUS B.H8.310

Определување на влага во аналитичка мостра на јаглен со директна гравиметриска метода — — — — — JUS B.H8.311

Определување на испарливи материи во камен и мрк јаглен со метода на еднокртни лончиња — — — — — JUS B.H8.317

Определување на калорична вредност со метода на калориметриска бомба — — — — — JUS B.H8.318

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1965 година.

Бр. 03-4306/1
1 јули 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р

558.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН И КОКС

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи на испитување на јаглен и кокс:

Определување на азот во камен и мрк јаглен и во лигнит по семимикро кјелдал-метода — — — — — JUS B.H8.333

Определување на хлор во камен и мрк јаглен и во лигнит по метода на изгорување на висока температура — — — — — JUS B.H8.334

Определување на вкупна влага во камен јаглен — — — — — JUS B.H8.335

Определување на шатер-индекси на кокс — — — — — JUS B.H8.336

Определување на пепел во кокс — — — — — JUS B.H8.337

Определување на вкупна влага во кокс — — — — — JUS B.H8.338

Определување на влага во аналитичка мостра на кокс — — — — — JUS B.H8.339

Определување на влага на вкупна тежина на кокс во мал сад — — — — — JUS B.H8.340

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 декември 1965 година.

Бр. 03-4563
1 јули 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р

УКАЗИ

Председателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА

I

Се отповикува

Коле Чашуле од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Боливија.

II

Се назначува

Јозо Бачиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Боливија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 9
6 јули 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

I

Се отповикува

Лука Беламариќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Венецуела.

II

Се назначува

Мирко Башиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Венецуела.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш

У. бр. 10
6 јули 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста на потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии др Иво Перишин, поради заминување на друга должност.

Б. бр. 156
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Фауст Љубо, помошник, секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, се разрешува од оваа функција на 1 јули 1965 година.

Бр. бр. 157
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста на советник на сојузниот секретар за надворешна трговија Бернард Менаше, поради заминување на друга должност.

Б. бр. 161
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа членот 4 од Уредбата за основање Генерален комесаријат на Југословенската секција за Меѓународната изложба во Монреал во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЕКЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА

За генерален комесар на Југословенската секција за Меѓународната изложба во Монреал во 1967 година се назначува Владимир Саичиќ, помошник секретар во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 154
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За помошник директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Милисав Симиќ, досегашен помошник директор во истиот Завод.

Бр. бр. 158
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

За помошник претседател на Сојузната комисија за верски прашања се назначува Златко Фрид, досегашен секретар на таа Комисија.

Бр. бр. 159
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 29 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначува Владимир Кадунец, досегашен член на Извршниот совет на СР Словенија.

Бр. бр. 160
8 јули 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

1. За претседател и членови на Комисијата за културни врски со странство се назначуваат:

за претседател

1) Јанез Випотник, сојузен секретар за образование и култура;

за членови:

2) Сретен Асановиќ, политички работник во Комисијата за идејно-воспитна работа на Сојузниот одбор на ССРНЈ;

- 3) Милан Бартош, академик;
- 4) Мирко Божиќ, управник на Хрватско народно казалиште, Загреб;
- 5) Михајло Брајовиќ, претседател на Културно-просветниот собор на Собранието на СР Црна Гора;
- 6) Оскар Давичо, книжевник, Белград;
- 7) Маријан Детони, академски художник;
- 8) Кемал Дева, претседател на Одборот за проsvета и култура на Собранието на Автономна покраина Косово и Метохија;
- 9) Перо Дјетелиќ, републички секретар за образование и култура на СР Хрватска;
- 10) Бранко Драшковиќ, претседател на Советот за прашања на школување на странски државјани во Југославија;
- 11) Иво Франгеш, професор на Универзитетот, Загреб;
- 12) Хасан Грабчановиќ, претседател на Културно-просветниот собор на Собранието на СР Босна и Херцеговина;
- 13) Милош Хаџиќ, управник на Српско народно позориште, Нови Сад;
- 14) Мариќа Хаџицевова, потпретседател на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Македонија;
- 15) Фадил Хоџиќ, филмски режисер, претседател на Сојузот на филмските работници на Југославија;
- 16) Бошко Карановиќ, академски художник;
- 17) Жамила Колономос, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;
- 18) др Сида Марјановиќ, историчар на уметноста, Сараево;
- 19) Томо Мартеланц, републички секретар за образование и култура на СР Словенија, Љубљана;
- 20) Мира Михелич, претседател на Друштвото на книжевниците на СР Словенија;
- 21) Тибор Минда, директор на Издавачкото претпријатие „Форум“, Нови Сад;
- 22) Томе Момировски, раководител на група за образование и култура во Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на СР Македонија;
- 23) Пуниша Павловиќ, директор на Издавачкото претпријатие „Култура“;
- 24) Тонка Плетерски, соработник на Институтот за малцински прашања на СР Словенија;
- 25) Милош Пољаншек, заменик претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности;
- 26) Жожа Ругиќ, драмски уметник;
- 27) Иво Сараџиќ, помошник државен секретар за надворешни работи;
- 28) Мирко Сарделиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за информации;
- 29) Меша Селимовиќ, претседател на Сојузот на книжевниците на Југославија;
- 30) Душан Вејновиќ, помошник претседател на Комисијата за културни врски со странство;
- 31) Милан Вукос, републички секретар за култура на СР Србија;
- 32) Душан Вукотиќ, филмски режисер;
- 33) Живоин Здравковиќ, директор на Белградската филхармонија;
- 34) Миле Жегарац, потпретседател на Собранието на град Белград.

2. Досегашните членови на Комисијата за културни врски со странство што не се назначени со ова решение се разрешуваат од функцијата член на Комисијата за културни врски со странство.

Бр. бр. 150
26 јуни 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА НЕКОИ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

1. Се разрешуваат од функцијата на член на Сојузната комисија за верски прашања: Драгољуб Киповиќ, Драгољуб Илиќ, Душан Кведер, Мирјана Крстиниќ, Светозар Пеповски и Хакија Поздерац.

2. Покрај членовите на Сојузната комисија за верски прашања што продолжуваат со вршење на оваа функција врз основа на поранешните именувања, за нови членови на Сојузната комисија за верски прашања се назначуваат:

1) Војо Биљановиќ, сојузен пратеник;

2) Тахир Камуран, претседател на Организационо-кадровската комисија на Сојузниот одбор на социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија;

3) Златко Фрид, помошник претседател на Сојузната комисија за верски прашања;

4) Мухамед Кешетовиќ, политички работник во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија;

5) Милисав Лукиќ, заменик сојузен секретар за внатрешни работи;

6) Милош Пољаншек, заменик претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности;

7) Жика Радивоев, сојузен пратеник;

8) Трајко Трајковски, политички работник во Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Б. бр. 155

8 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 12 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛАНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. За претседател и членови на управниот одбор на Југословенската лотарија се именуваат:

за претседател

1) Јово Угрчиќ, секретар на Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

за членови:

2) Јурај Боначи, потпретседател на Сојузниот одбор на Сојузот на друштвата за помош на ментално недоволно развиени лица во СФРЈ;

3) Марко Чанчаревиќ, советник во Сојузниот секретаријат за финансии;

4) Милоица Давидовиќ, секретар на Централниот одбор на Сојузот на инвалидите на трудот на Југославија;

5) Маријан Флангер, помошник претседател на Сојузната комисија за физичката култура;

6) Саша Јаворина, секретар на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија;

7) Вјера Ковачевиќ, помошник секретар во Сојузниот секретаријат за народно здравје и социјална политика;

8) Драган Маршичевиќ, претседател на управниот одбор на Југословенскиот завод за физичка култура;

9) Мила Нешовиќ, член на Претседателството на Советот на организациите и установите за воспитување на децата на Југославија „Општество и воспитување“;

10) Јован Одавиќ, секретар на Сојузниот одбор на Сојузот на глувите на Југославија;

11) Обрен Павикевиќ, претседател на Централниот одбор на Сојузот на дефектолозите на Југославија;

12) Мара Рупена-Осолник, генерален секретар на Централниот одбор на Југословенскиот црвен крст;

13) Велимир Соколовиќ, претседател на Синдикатот на работниците од општествени дејности на Југославија — Републички одбор за Србија;

14) Стеван Узелац, претседател на Сојузниот одбор на Сојузот на слепите на Југославија;

15) Тодот Вујасиновски, член на Претседателството на Советот за народна техника на Југославија.

2. Досегашните членови на управниот одбор на Југословенската лотарија што не се именувани со ова решение се разрешуваат од своите функции на член на управниот одбор на Југословенската лотарија.

Б. бр. 162

8 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Законот за усогласување со Уставот на прописите за установите што ги основале сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНЕТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МУЗЕЈОТ НИКОЛА ТЕСЛА

1. Во Советот на Музејот „Никола Тесла“ делегираат претставници:

1) Југословенското друштво за ширење и унапредување на науката и техниката „Никола Тесла“;

2) Српската академија на науките и уметностите;

3) Југословенската академија на науките и уметностите;

2. Органите и организациите од точката 1 на ова решение делегираат по еден претставник во Советот на Музејот „Никола Тесла“.

Б. бр. 163

8 јула 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 160 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ ВИШИ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. За претседател на Вишиот дисциплински суд на сојузните органи се именува Гуро Узелац, советник на сојузниот секретар за индустрија и трговија, а за заменик претседател Слободан Пенезиќ, шеф на кабинетот на сојузниот секретар за здравство и социјална политика.

2. Централниот одбор на Синдикатот на работниците од општествени дејности на Југославија за еден член го делегира Михаило Лековиќ, потпрет-

седател на Одборот, а за негов заменик — др Ми-
ладин Вујошевиќ советник во истиот Одбор.

Другиот член го делегира старешината на оној
орган чиј работник одговара дисциплински.

Б. бр. 164

8 јули 1965. година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 21 став 2 од Основниот
закон за организацијата и финансирањето на запо-
слувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65),
Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕДСТАВНИЦИ НА СОЈУЗ- НИТЕ ОРГАНИ ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИ- ТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ

За членови на советот на републичките заедници
за запослување како претставници на сојузните
органи заинтересирани за работите на запослува-
њето се именуваат:

- 1) Станиша Цветковиќ, советник во Државниот
секретаријат за надворешни работи;
- 2) Херга Хас, советник на генералниот директор
на Сојузниот завод за стопанско планирање;
- 3) Светозар Пеловски, потсекретар во Сојузниот
секретаријат за труд;
- 4) Радојко Станковиќ, виши советник за пра-
шања на иселениците;
- 5) Мате Вујички, советник во Сојузниот секретар-
ијат за внатрешни работи.

Б. бр. 166

8 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке републике
Србије“ во бројот 20 од 8 мај 1965 година објавува:

Одлука за распишување дополнителни избори
за пратеници на Републичкиот собор на Собранието
на СР Србија во Изборната единица број 81 — Нова
Црња на територијата на АП Војводина;

Одлука за распишување дополнителни избори
за пратеници на Организационо-политичкиот собор
на Собранието на СР Србија во Изборната единица
Белград — Савски Венац во Белград;

Решение за основање Комисија на Републички-
от извршен совет за верски прашања;

Решение за разрешување членови на Републич-
ката комисија за верски прашања;

Решение за именување членови на Комисијата
на Републичкиот извршен совет за верски прашања;

Решение за разрешување функционери во ре-
публичките органи на управата;

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за утврдување на програмата за изградба на
нови и поправка и надградба на постојните око-
лиски затвори;

Решение за измени и дополненија на Решението
за утврдување на програмата за изградба на нови,
поправка и надградба на постојните судски згради,

како и за набавка на опрема за нови и надградени
судски згради;

Решение за распоредот на износот на дополни-
телните средства за изградба на судски згради и
затвори и за набавка на опрема, што ќе се одобру-
ваат во 1965 година;

Решение за одобрување дополнителни средства
на општествено-политичките заедници за изградба
на судски згради и затвори и за набавка на опрема
во 1965 година;

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Републичкиот собор на Собранието на СР
Србија во изборните единици во кои е повторена
целата изборна постапка.

Во бројот 21 од 15 мај 1965 година објавува:

Одлука за избор на пратеници за Сојузниот со-
бор на Сојузната скупштина.

Одлука за избор на претседател и членови на
Републичкиот извршен совет;

Одлука за разрешување од должноста на прет-
седателот и потпретседателот на Републичкиот
собор;

Одлука за избор на претседател и потпретсе-
дател на Републичкиот собор;

Одлука за разрешување и избор на претседатели
и членови на комисиите на Собранието на СР
Србија;

Одлука за разрешување и избор на претседа-
тели и членови на одборите и комисиите на Репу-
бличкиот собор;

Одлука за дополнение на членот 2 од Деловни-
кот на Собранието на СР Србија;

Одлука за одобрување на Програмата за работа
на Републичкиот фонд за научна работа;

Одлука за разрешување судија на Вишиот сто-
пански суд во Белград;

Одлука за избор на судии на врховниот суд на
Србија;

Одлука за избор на судии на Вишиот стопански
суд во Белград;

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније“ во бројот 3 од 4 февруари 1965 година обја-
вува:

Закон за измени и дополненија на Законот за
управувањето и стопанисувањето со имотот на бив-
шите аграрни заедници;

Наредба за прогласување на прашумата на До-
начка Гора за природна реткост;

Наредба за дополнение на Наредбата за масов-
ните ветеринарни мерки што се вршат на трошок
на сопствениците и држатели на добиток.

Во бројот 4 од 10 февруари 1965 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за
изборите за одборници на општинските и околиски-
те собранија;

Закон за измени и дополненија на Законот за
изборите на пратеници за Собранието на СР Сло-
венија;

Одлука за распишување општи избори во оп-
штинските и околиските собранија;

Одлука за распишување општи избори во Со-
бранието на СР Словенија;

Решение за именување помошник директор на
Заводот на СР Словенија за стопанско планирање;

Решение за именување член на Архивскиот со-
вет на Југославија;

Решение за именување двајца претставници на
јавноста во советот на „Електроинститут“ — Ин-
ститут за електростопанство и електроиндустрија;

Решение за именување двајца претставници на
јавноста во научниот совет на Институтот за геоде-
зија и фотограметрија во Љубљана;

Решение за разрешување и именување член на
Советот на Металуршкиот институт во Љубљана.

Во бројот 5 од 18 февруари 1965 година објавува: **Упатство** за измени и дополненија на Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборите на одборници на општинските и околските собранија;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборите на пратеници на Собранието на СРС;

Решение за измена на Решението за именување општински изборни комисији за изборите на пратеници за Собранието на СР Словенија.

Во бројот 6 од 19 февруари 1965 година објавува: **Уредба** за измени на Уредбата за припадностите на членовите и функционерите на Словенската академија на науките и уметностите;

Решение за разрешување и именување членови на Издавачкиот совет на Новинско-издавачкото претпријатие „Господарски вестник“ во Љубљана;

Правилник за деловните книги на обврзниците на придонесот од занаетчиски дејности и од интелектуални услуги.

Општи акти на самоуправните организации, и тоа:

Заклучок за финансиските планови на фондските на инвалидското и пензиското осигурување, додатокот на деца и задолжителното здравствено реосигурување за 1965 година;

Заклучок за измена на Заклучокот за определување на придонесот за социјално осигурување за определени категории лица што уживаат одделни права од социјалното осигурување;

Заклучок за привременото продолжување на важноста на Заклучокот за височината на режискиот додаток за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување, службата на додатокот на деца и задолжителното здравствено реосигурување во 1964 година;

Заклучок за определување на делот на придонесот за инвалидско осигурување што им припаѓа во 1965 година на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците за трошоци на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалиди на трудот;

Заклучок за определување на придонесот за здравствена заштита на пензионерите во 1965 година;

Заклучок за определување на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на социјални поткрепи;

Заклучок за највисокиот износ на пензискиот основ од кој може да се определи пензијата според Основниот закон за пензиското осигурување;

Заклучок за граничниот износ на најниските пензиски примања и за височината на заштитниот додаток;

Заклучок за материјално обезбедување за вдовица што не се здобила со право на семејна пензија;

Заклучок за отпремнината за вдовица што не се здобила со право на семејна пензија.

Во бројот 7 од 25 февруари 1965 година објавува: **Општествен план** на СР Словенија за 1965 година **Закон** за буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1965 година;

Закон за воведувањето и за стопите на републичките придонеси, даноци и такси;

Закон за определување дополнителни средства на општините и за осигурување финансиски средства на околиците;

Закон за формирање и користење на средствата за инвестиции во стопанството;

Закон за заем на СР Словенија за осигурување средства за регулирање на обврските настанати со

укинувањето на придонесот за општествените инвестициони фондови;

Закон за измени и дополненија на Законот за начинот на стопанисување и располагање со заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за измени и дополненија на Законот за просветно-педагошката служба;

Закон за измени и дополненија на Законот за основното училиште;

Закон за измени и дополненија на Законот за двојазичните училишта и за училишта со наставен јазик на националните малцинства во НРС;

Закон за ослободување од придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во организациите на Југословенските железници;

Закон за располагањето со имотот на на бившите аграрни заедници (пречистен текст);

Одлука за согласноста со измената на Финансискиот план на Фондот на СР Словенија за школство за 1964 година;

Заклучок за изборот на судии на окружните судови;

Одлука за дополние на Одлуката за определување на подрачјата на кои настанала штета поради поплава во октомври 1964 година;

Одлука за финансирање на стопанските комори на територијата на СР Словенија во 1965 година;

Решение за изменување член на советот на Институтот за економски истражувања во Љубљана;

Наредба за осигурување земјиште на Велика Планина;

Решеније за објектите за производство на посадочен материјал разарени со опасни растителни болести и штетници.

СОДРЖИНА:

	Страна
547. Закон за народната одбрана — — — —	1213
548. Закон за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — —	1227
549. Наредба за определување одделни комунални банки овластени за вршење девизни работи — — — —	1238
550. Наредба за начинот и постапката за остварување на регресот според Одлуката за давање регрес на Рудникот и железарницата во Вареш за 1964 и 1965 година	1238
551. Наредба за начинот, постапката и условите за остварување на премиите според Одлуката за определување премии за добиток во 1965 година — — — —	1238
552. Наредба за измена и дополние на Наредбата за определување на условите под кои одделни големи потрошувачи можат да купуваат селскостопански производи од индивидуалните производители и надвор од пазарите — — — —	1240
553. Решение за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на тутун — — — —	1241
554. Решение за југословенските стандарди за навои и виџи — — — —	1241
555. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на манганови руди — — — —	1242
556. Решение за југословенските стандарди од областа на градежните материјали — —	1242
557. Решение за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс — — — —	1243
558. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на јаглен и кокс	1243